

# NINJA®

## Foodi®

МОЌЕН НУТРИ  
БЛЕНДЕР 3-В0-1

### CB350EU

Упатство за употреба



 [ninjakitchen.eu](http://ninjakitchen.eu)

# БЛАГОДАРАМ

за Купување Нинџа® Фуди® Моќ Нутри Блендер 3-во-1



## РЕГИСТРИРАЈТЕ ГО ВАШЕТО КУПУВАЊЕ



[ninjakitchen.eu/register-guarantee](http://ninjakitchen.eu/register-guarantee)



Скенирајте QR код со помош на  
мобилен уред

## ЗАПИШИ ЈА ОВАА ИНФОРМАЦИЈА

Број на моделот: \_\_\_\_\_

Сериски број: \_\_\_\_\_

Датум на купување: \_\_\_\_\_

(Зачувај потврда)

Продавница на купување: \_\_\_\_\_

## ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Напон: 220-240 V ~ 50-60 Hz

Моќ: 1200 вати

**МОЛИМЕ ПРОЧИТАЈТЕ  
ВНИМАТЕЛНО И ЗАЧУВАЈТЕ ЗА  
ПОНАТАМОШНА УПОТРЕБА**

**СОВЕТ:** Можете да ги најдете  
моделот и сериските броеви на  
етикетата со QR код на задната  
страна на уредот од страна на  
кабелот за напојување.



Оваа ознака укажува на тоа дека овој производ не треба да се фрла со други отпадоци од домаќинството низ ЕУ. За да се спречи можна штета врз животната средина или здравјето на луѓето од неконтролирано исфрлање на отпадот, да се рециклира одговорно за да се промовира одржлива повторна употреба на материјалните извори. За да го вратите вашиот

Користениот уред, молиме користите системи за враќање и собирање или контактирајте трговец каде што е купен овој производ. Тие можат да го земат овој производ за рециклирање безбедно по животната средина.

# ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ ИНСТРУКЦИИ

МОЛИМЕ ПРОЧИТАЈТЕ ВНИМАТЕЛНО ПРЕД УПОТРЕБА • САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | Прочитајте и прегледајте инструкции за работа и                                                                                                                      |
|                                                       | Укажува на присуство на опасност која може да предизвика телесна повреда, смрт или значителна материјална штета ако предупредувањето вклучено во овој симбол егноред |
|                                                       | Само за внатрешна и домашна употреба                                                                                                                                 |
| Кога се користат електрични уреди, секогаш треба да се следат основните безбедносни мерки на претпазливост, вклучувајќи го и следново: |                                                                                                                                                                      |

## ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

За да се намали ризикот од пожар, струен удар, сериозни повреди, смрт или оштетување при користење на овој уред, следете ги овие основни безбедносни мерки.

### Општи мерки на претпазливост

- Внимателно набљудувајте и ги следете сите предупредувања и инструкции. Оваа единица содржи електрични врски и подвижни делови кои потенцијално претставуваат ризик за корисникот.
- Одвојете време и внимавајте за време на распакувањето и поставувањето на апаратот. Овој апарат содржи остри, лабави сечила кои можат да предизвикаат повреда ако се ракува погрешно.
- Направете инвентар на целата содржина за да сте сигурни дека ги имате сите делови потребни за правилно и безбедно работење на уредот.
- Сечилата се остри. Ракувајте внимателно.
- Овој производ е безбеден со сложени сечила. **СЕКОГАШ** внимавајте кога се справувате со сечилата. Сечилата се остри и НЕ се заклучени на место во нивните контейнери. Сечилата се дизајнирани да се отстрануваат за да се олесни чистењето и замената ако е потребно. **САМО** го факајте сечилото за врвот на вратилото. Ако не се внимава при ракување со сечилата, ќе резултира со ризик од исеченици.

- СЕКОГАШ** внимавајте кога се справувате со хибридните сечила™. Сечилата се остри. **САМО** го факајте хибридните сечила за надворешниот периметар на основата на сечилата. Ако не се внимава при ракување со сечилото ќе резултира со ризик од исеченици.
- Исклучете го уредот, а потоа го исклучете од приклучокот кога не се користи, пред да ги составите или расклопите деловите и пред чистење. За да го исклучите, фатете го приклучокот за телото и го повлечете од приклучокот. **НИКОГАШ** не го исклучувајте со фаќање и повлекување на флексибилниот кабел.
- Пред употреба ги измијте сите делови кои можат да дојдат во контакт со храната. Следете ги инструкциите за миене опфатени во овој упатство.
- Пред секоја употреба, прегледајте ги сечилата за оштетување. Ако сечилото е свиткано или се сомнева во оштетување, контактирајте SharkNinja за да организирате замена.
- НЕ** го користете овој уред на отворено. Тој е наменет само за внатрешна употреба во домаќинството.
- НЕ** работете со уред со оштетен кабел или приклучок или по Апаратот не функционира или е исфрлен или оштетен на било кој начин. Овој апарат нема делови кои можат да се услужуваат од страна на корисникот. Ако е оштетен, контактирајте SharkNinja за сервисирање.

- Овој уред има важни ознаки на сечилото на приклучокот. Приклучокот или целиот кабел (ако приклучокот е обликуван на кабелот) не е погоден за замена. Ако оштетен, уредот треба да се замени.
- Екстензивните кабли НЕ треба да се користат со овој уред.
- За да се заштитите од ризик од струен удар, **НЕ** го потопувајте уредот и не дозволувајте кабелот за напојување да дојде до било каква форма на течност.
- **НЕ** дозволувајте уредот или кабелот да виси над рабовите на масите или тезгите. Кабелот може да се закачи и да го повлече уредот од работната површина.
- **НЕ** дозволувајте уредот или кабелот да дојдат во контакт со топли површини, вклучувајќи печки и други уреди за греење.
- **СЕКОГАШ** го користете уредот на сува и рамна површина.
- **НЕ** дозволувајте на децата да го користат овој уред или да го користат како играчка. Строг надзор е потребен кога било кој апарат се користи во близина на деца.
- Овој апарат НЕ е наменет да се користи од страна на луѓе со намалени физички, сетилни или ментални способности, или недостаток на искуство и знаење, освен ако не се под надзор или инструкции во врска со употребата на апаратот од страна на лице одговорно за нивната безбедност.
- **САМО** користете додатоци и додатоци кои се обезбедени со производот или се препорачани од SharkNinja. Употребата на додатоци кои не се препорачани или продадени од SharkNinja може да предизвика пожар, електричен удар или повреда.
- **НИКОГАШ** не ставајте сечило на основата на моторот без претходно да биде прикачено на соодветниот сад (стомна, чаша или чинија) со капакот исто така на место.
- Држете рацете, косата и облеката надвор од контејнерот кога се товарат и работат.
- За време на работа и ракување со уредот, избегнувајте контакт со делови кои се движат.
- **НЕ** полнете контејнери покрај **линиите MAX FILL** или **MAX LIQUID**.
- **НЕ** работете со уредот со празен контејнер.

## ЗАЧУВАЈТЕ ГИ ОБИЕ ИНСТРУКЦИИ

# ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ ИНСТРУКЦИИ

МОЛИМЕ ПРОЧИТАЈТЕ ВНИМАТЕЛНО ПРЕД УПОТРЕБА • САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | Прочитајте и прегледајте инструкции за работа и                                                                                                                      |
|                                                       | Укажува на присуство на опасност која може да предизвика телесна повреда, смрт или значителна материјална штета ако предупредувањето вклучено во овој симбол егноред |
|                                                       | Само за внатрешна и домашна употреба                                                                                                                                 |
| Кога се користат електрични уреди, секогаш треба да се следат основните безбедносни мерки на претпазливост, вклучувајќи го и следново: |                                                                                                                                                                      |

## ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- **НЕ** микробранови контејнери или додатоци обезбедени со уредот.
- **НИКОГАШ** не го оставајте уредот без надзор додека се користи.
- **НЕ** мешајте топли течности. Ова може да резултира со зголемување на притисокот и изложување на пареа што може да претставува ризик корисникот да биде изгорен.
- **НЕ** обработувајте суви состојки без додавање течност во Power Nutri™ чашата, Power Nutri™ чашата или стомната. Тие не се наменети за суво мешање.
- **НЕ** се користи за мелење на состојки.
- **НИКОГАШ** не работете со уредот без капацити и капаци. **НЕ** се обидувајте да го поразите механизмот за блокирање. Уверете се дека контејнерот и капакот се правилно поставени пред работа.
- Пред операцијата, уверете се дека сите прибори се отстранети од контејнерите. Неуспехот да се отстрани приборот може да предизвика кршење на контејнерите и потенцијално да резултира со телесни повреди и оштетување на имот.
- Држете рацете и приборот надвор од контејнерите додека сецкате за да го намалите ризикот од сериозни повреди или оштетување на блендерот. Стругалката може да се **користи САМО** кога блендерот или процесорот не работи.
- Ако најдете немешани состојки кои се лепат на страните на чашата, запрете го уредот, отстранете го сечилото и користите стругалка за да ги отстраните состојките.
- **НЕ** го отворајте капакот на стомната додека блендерот работи.
- Ако најдете немешани состојки кои се лепат на страните на стомната, запрете го апаратот, отстранете го капакот и користите шпатула за да ги отстраните состојките.  
**НИКОГАШ не** ги вметнувајте рацете во стомната, бидејќи може да дојдете до некое од сечилата и да доживеете исеченица.
- **НЕ** се обидувајте да го извадите контејнерот или капаците од основата на моторот додека сечилото сè уште се врти. Дозволете уредот целосно да застане пред да ги отстраните капаците и контејнерите.
- Ако уредот се прегрее, термичкиот прекинувач ќе се активира и привремено ќе го оневозможи моторот. За да го ресетирате, исклучете го уредот и го оставете да се олади приближно 15 минути пред повторна употреба.
- **НЕ** ги изложувајте контејнерите и додатоците на екстремни температурни промени. Тие може да доживеат штета.

## ЗАЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ ИНСТРУКЦИИ

- По завршувањето на обработката, уверете се дека сечилото е отстрането **ПРЕД** да се испразни содржината на контејнерот. Отстранете го сечилото внимателно фаќајќи го врвот на вратилото и подигајќи го од контејнерот. Неуспехот да се отстрани сечилото пред празнење на контејнерот резултира со ризик од исеченици.
- Ако го користите изливот на стомната, држете го капакот на место на контејнерот или се уверете дека капакот е вклучен кога се истурува за да се избегне ризик од повреда.
- Отстранете ги хибридниите сечила™ од Power Nutri™ чашата или Power Nutri™ чашата по завршувањето на мешањето. **НЕ** чувајте состојки пред или по мешањето во чашата или чинијата. Некои видови храна може да содржат активни состојки или да испуштаат гасови кои ќе се прошират ако се остават во затворен контејнер, што резултира со прекумерен притисок што може да претставува ризик од повреда. За складирање на состојките во чашата, користете само капак за чување или капак за складирање. За складирање на состојките во садот, користите само капак за чување или капак за складирање.
- Максималната моќност за овој уред се базира на конфигурацијата на Hybrid Edge Blades Assembly и Power Nutri™ Cup. Други конфигурации може да црпат помалку енергија или струја.
- **НЕ ја** потопувајте основата на моторот или контролниот панел во вода или други течности. **НЕ** прскајте моторна база или контролен панел со било каква течност.
- **НЕ** се обидувајте да ги изострите сечилата.
- Исклучете го уредот и ја исклучете основата на моторот пред чистење.

# ДЕЛОВИ



Постојат различни додатоци кои се компатибилни со оваа серија на блендери.

**ЗАБЕЛЕШКА:** горната врата на вашата кутија ги прикажува избраните додатоци што се вклучени со вашиот модел.

## ДЕЛОВИ

- A. Капак за бокал
- B. 2,1L\* Power Nutri бокал
- C. Моторна база  
(прикачениот кабел за напојување не е прикажан)
- D. Дополнително сечило за сечкање и целосно дробење
- E. Дополнително сечилото за тесто
- F. Дополнително хибридни сечила на рабовите
- G. Капак за излив
- H. 700 ml Power Nutri Чаша
- I. Капак за складирање
- J. 400ml Power Nutri сад
- K. Четка за чистење

\*1,8L максимален капацитет на течност.



**ЗАБЕЛЕШКА:** Склопот на хибридни рабови не е компатибилен со другите производи на Ninja.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Бројот на чаши, чинии и капаци се разликува во зависност од моделот.



## ПРЕД ПРВА УПОТРЕБА

**ВАЖНО:** Прегледајте ги сите предупредувања на страниците 52-55 пред да продолжите.

### ЗНАЕТЕ ЛИ?

- Можете да ги носите пијалоците во движење со користење на капакот на изливот.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Ракувајте го склопот на сечилата на хибридни рабови со фаќање околу периметарот на основата за склопување на сечилото.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Сите додатоци се без **ВРА** и безбедни за миење садови. Се препорачува контејнерите, капаците и склопот на сечилото да се постават на горната решетка на машината за миење садови. Уверете се дека склопот на сечилото и капакот се отстранети од контејнерот пред да ги ставите во машина за миење садови. Внимавајте кога ракувате со склопот на сечилото.


**А** Отстранете ги сите материјали за пакување од уредот. Внимавајте кога ги отпакувате сечилата, бидејќи сечилата се остри.

**Б** Сложеното сечило НЕ е заклучено на место во контејнерот. Справете се со сложеното сечило и склопот на тестото со фаќање на врвот на вратилото

**В** Измијте ги контејнерите, капаците и сечилата во топла, сапунена вода со помош на прибор за миење садови со рачка за да се избегне директен контакт со сечилата. Внимавајте кога се справувате со сечилата, бидејќи сечилата се остри.

**Г** Темелно исплакнете и исушете на воздух сите делови.

## ЗАПОЗНАВАЊЕ СО POWER NUTRI САД



Напојувањето преку цврсти и замрзнати состојки бара многу запирање, стругање и поправка на рецепти. Но сега, полесно е од било кога да се создаде дебели и лажични смути чинии, путер од ореви и многу други.

Сè што треба да направите е да го извртите Power Paddle додека мешате за да ги турнете состојките надолу кон сечилото. Тоа е како да имаш built-in tamper.

## КОРИСТЕЊЕ НА КОНТРОЛНИОТ ПАНЕЛ

 Користете копче за напојување за да го вклучите или исклучите уредот.

### ПРЕМИНУВАЊЕ ПОМЕЃУ AUTO-iQ® И РАЧЕН РЕЖИМ:

За да се префрлите помеѓу Auto-iQ режимот и рачниот режим, притиснете копчето IQ/MANUAL.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Во рачниот режим, програмите Auto-iQ нема да светат на контролната табла.

### АВТОМАТСКИ IQ РЕЖИМ

6 уникатни временски програми прилагодени за да ги отстранат нагаѓањата за правење добри пијалоци и оброци.



### ИЗБЕРЕТЕ И ПОКРЕНЕТЕ AUTO-iQ ПРОГРАМА

Користете бројчаник за да ја изберете посакуваната програма, а потоа притиснете START/STOP за да започнете. Како што програмата работи, тајмерот ќе одбројува. Кога одбројувањето ќе заврши, мешањето автоматски ќе престане.

### РАЧЕН РЕЖИМ

Изберете од 10 различни брзини за целосна контрола на мешањето. Континуирано трае до 60 секунди. Притиснете START/СТОП во секое време за да ја завршите програмата порано.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Само брзината 10 е достапна кога се користи Power Nutri Bowl или чаша.



### ИЗБЕРЕТЕ И ПОКРЕНЕТЕ РАЧНА ПРОГРАМА

Свртете го бројчаникот од брзина 1 на брзина 10. Притиснете START/СТОП за да започнете и завршите со мешањето.

### ПУЛС

Нуди поголема контрола на пулсирањето и мешањето. Работи само кога PULSE е притиснат. Користете кратки преси за кратки импулси и долги притискања за долги импулси.

## КОРИСТЕЊЕ НА КОНТРОЛА НА ВКУПНАТА БРЗИНА И САДОТ

**ЗАБЕЛЕШКА:** Ако користите склоп на сечилото за тесто, користете само брзини 1 или 2.

### ПОЧНИ БАВНО

Секогаш почнувајте со мала брзина (1-3) за подобро да се вклучат состојките и да се спречат да се лепат на страната на садот.

### ЗГОЛЕМЕТЕ ЈА БРЗИНАТА

Помазните мешавини бараат поголеми брзини. Ниските брзини се одлични за сецкање зеленчук и мешање тесто, но ќе треба да се зголеми за пире и сосови.

### БРЗО-БРЗО МЕШАЊЕ

Мешајте се додека не ја добиете посакуваната конзистентност. Колку подолго се мешате, толку подобар ќе биде распадат и помазен резултатот.

# КОРИСТЕЊЕ НА AUTO-IQ® ПРОГРАМИТЕ

## AUTO-IQ ПРОГРАМИ

Интелигентните програми комбинираат уникатни модели за мешање и паузирање кои ја вршат работата за вас. Откако ќе се избере претходно поставена програма, таа ќе започне веднаш и автоматски ќе престане кога ќе заврши мешањето. За да се прекине мешањето пред крајот на програмата, повторно го притиснете моментално активното копче.

**ЗАБЕЛЕШКА: Уредот може да открие дали бокалот или чашата/садот се инсталирани на основата на моторот. Само програмите достапни за одреден контејнер ќе светат на контролната табла.**



### AUTO-IQ ПРОГРАМИ ЗА POWER NUTRI СТОМНА

#### BLEND

Комбинирајте ги вашите омилені свежи или замрзнати состојки за да направите смути, млечни шејкови или протеински шејкови за споделување.

#### CRUSH

Дизајниран да се справи со најцврстите состојки како ореви, семиња, па дури и мраз да се направат пијалоци за споделување, од супер здрави смути до коктели.

#### MIX

Направете дебели основи за смути чинии или крем замрзнати јогурти.

#### PUREE

Мешајте се што бара мазна текстура, од сосови до сосови.

#### CHOP

Временските пулсови и паузи ви даваат постојани резултати. Извршете програма еднаш за голем котлет, двапати за мал котлет и три пати за поситен котлет.

### AUTO-IQ ПРОГРАМИ ЗА POWER NUTRI CUP И POWER NUTRI BOWL

#### BLEND

Комбинирајте ги вашите омилені свежи или замрзнати состојки за да направите смути, матени шејкови или протеински шејкови.

#### CRUSH

Дизајниран да се справи со најтешките состојки како ореви, семиња, па дури и мраз за да се направат пијалоци, од супер здрави смути до коктели.

**ЗАБЕЛЕШКА: За најдобри резултати при користење на Power Nutri Cup, користете ги програмите Auto-iQ, BLEND & CRUSH.**

#### POWERMIX

Создавајте сè од путер од кикирики до совршен хомус или дури и паштети.

#### MIX

Направете дебели основи за смути чинии или крем замрзнати јогурти.

**ЗАБЕЛЕШКА: За најдобри резултати при користење на Power Nutri Bowl, користете ги програмите Auto-iQ, MIX и POWERMIX.**

# КОРИСТЕЊЕ НА САДОТ И СЛОЖЕНИ СЕЧИЛА

**ВАЖНО:** Прегледајте ги сите предупредувања на страниците 52-55 пред да продолжите.

**ВАЖНО:** Како безбедносна карактеристика, кога уредот е вклучен, ако бокалот и капакот не се правилно инсталирани, тајмерот ќе прикаже „-“ и моторот ќе се оневозможи. Ако тоа се случи, повторете го чекор 5 на следната страница. Кога бокалот и капакот се правилно монтирани и единицата е вклучена, LED диодите на копчињата за програми ќе светнат, што покажува дека апаратот е подготвен за употреба.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Auto-iQ® програмите имаат паузи и промени во брзината во текот на целиот циклус.

**ЗАБЕЛЕШКА:** НЕ додавајте состојки пред да ја завршите инсталацијата на сечило за сечкање и целосно дробење

**ЗАБЕЛЕШКА:** Ако склопот на наредени сечила не е целосно поставен, нема да можете да го инсталирате и заклучите капакот.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Рачката на капакот на бокалот нема да се преклопи освен ако не е прикачена на бокалот.

- Приклучете ја основата на моторот и ставете ја на чиста, сува, мазна, рамна површина како работна плоча или маса.



- Спуштете го бокалот на основата на моторот. Рачката треба да биде подредена малку надесно, а бокалот треба да биде ориентиран така што симболите LOCK се видливи на основата на моторот. Вртете го бокалот во насока на стрелките на часовникот додека не кликне на своето место.



- Внимателно, фатете го склопот на наредени сечила за врвот на вратилото и ставете го на погонската опрема во бокалот. Забележете дека склопот на сечилото ќе се вклопи лабаво на погонската опрема.
- Додадете состојки во бокалот. НЕ додавајте состојки покрај линијата MAX LIQUID на бокалот.



- Ставете го капакот на бокалот. Притиснете ја рачката надолу додека не кликне на своето место. Откако ќе се заклучи капакот на место, притиснете го копчето за вклучување за да го вклучите уредот. Достапните програмски копчиња ќе светнат и уредот ќе биде подготвен за употреба.




- 6a** Ако користите програма Auto-iQ®, користете го бирачот за да ја изберете програмата што најмногу одговара на посакуваниот излез, а потоа притиснете START/STOP. Претходно поставената функција автоматски ќе престане на крајот од програмата. За да го запрете уредот во секое време, притиснете START/STOP.


За рачен режим, притиснете IQ/MANUAL. Користете го бирачот за да ја изберете саканата брзина, во опсег од 1 до 10 и притиснете START/STOP. Откако состојките ќе ја достигнат посакуваната конзистентност, притиснете START/STOP и почекајте уредот целосно да запре.




- 7** Извадете го бокалот од основата на моторот вртејќи го спротивно од стрелките на часовникот и потоа кревајќи го нагоре.



- 8a** За да истурите потенки смеси, проверете дали капакот е заглавен на своето место, а потоа отворете го капачето за излив.



- 8b** За погусте смеси што не може да се испразнат преку изливот, отстранете го капакот и собранието на наредени сечила пред да ги истурите. За да го отстраните капакот, притиснете го копчето RELEASE и подигнете ја рачката. За да го извадите склопот на сечилото, внимателно фатете го за врвот на вратилото и повлечете го право нагоре. Бокалот потоа може да се испразни.



- 9** Исклучете го уредот со притискање на копчето за вклучување. Исклучете го уредот кога ќе завршите. Погледнете во делот Нега и одржување за упатства за чистење и складирање.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Ако основата на моторот е тешко да се отстрани од работната плоча или масата, лизнете ја по површината, а потоа подигнете ја. Не треба да се присилува бидејќи вшмукувачките чаши поцврсто ќе се зафатат за површината.

# КОРИСТЕЊЕ НА СКЛОПОТ НА НОЖОТ ЗА САДОТ И ТЕСТО

**ВАЖНО:** Прегледајте ги сите предупредувања на страниците 52-55 пред да продолжите.

**ВАЖНО:** Како безбедносна карактеристика, кога уредот е вклучен, ако бокалот и капакот не се правилно инсталирани, тајмерот ќе прикаже „-“ и моторот ќе се оневозможи. Ако тоа се случи, повторете го чекор 5 на следната страница. Кога бокалот и капакот се правилно монтирани и единицата е вклучена, LED диодите на копчињата за програми ќе светнат, што покажува дека апаратот е подготвен за употреба.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Auto-iQ® програмите имаат паузи и промени во брзината во текот на целиот циклус.

**ЗАБЕЛЕШКА:** НЕ додавајте состојки пред да ја завршите инсталацијата на склопот на сечилото за тесто.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Ако склопот на сечилото за тесто не е целосно поставен, нема да можете да го инсталирате и заклучите капакот.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Рачката на капакот на бокалот нема да се преклопи освен ако не е прикачена на бокалот.

- A** Приклучете ја основата на моторот и ставете ја на чиста, сува, мазна, рамна површина како што е работна плоча или маса.



- B** Спуснете го бокалот на основата на моторот. Рачката треба да биде подредена малку надесно, а бокалот треба да биде ориентиран така што симболите LOCK се видливи на основата на моторот. Вртете го бокалот ~~во насока~~ на стрелките на часовникот додека не кликне на своето место.



- B** Внимателно, фатете го склопот на сечилото за тесто за врвот на вратилото и ставете го на погонската опрема во бокалот. Забележете дека склопот на сечилото ќе се вклопи лабаво на погонската опрема.



- Г** Додадете состојки во бокалот. НЕ додавајте состојки покрај линијата DOUGH MAX или COOKIE MAX на бокалот.



- Д** Ставете го капакот на бокалот. Притиснете ја рачката надолу додека не кликне на своето место. Откако ќе се заклучи капакот на место, притиснете го копчето за вклучување за да го вклучите уредот. Достапните програмски копчиња ќе светнат и уредот ќе биде подготвен за употреба.




- Е** Притиснете IQ/Manual. Користете бројчаник за да изберете брзини 1 или 2, а потоа притиснете СТАРТ/СТОП. Откако состојките ќе ја достигнат посакуваната конзистентност, притиснете START/STOP и чекајте единицата да дојде до целосен запрак.

**ВАЖНО:** Користете само брзини 1 или 2 кога го користите склопот на сечилото за тесто.



- Ж** Извадете стомната од основата на моторот со вртење спротивно од стрелките на часовникот, а потоа кревајќи нагоре.

**З**



Отстранете капакот и сечилото на тестото пред да ја отстраните содржината. За да го отстраните капакот, притиснете копче **RELEASE** и ја подигнете рачката. За да го извадите сечилото, внимателно го фатете за врвот на вратилото и повлечете право нагоре. Стомната потоа може да се испразни.



- И** Исклучете го уредот со притискање на копчето за напојување. Исклучете го уредот кога ќе завршите. Погледнете во делот за грижа и одржување за инструкции за чистење и складирање.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Ако основата на моторот е тешко да се отстрани од работната плоча или масата, лизнете ја по површината, а потоа подигнете ја. Не треба да се присилува бидејќи вшмукувачките чаши поцврсто ќе се зафатат за површината.

# КОРИСТЕЊЕ НА POWER NUTRI BOWL

**ВАЖНО:** Прегледајте ги сите предупредувања на страниците 52-55 пред да продолжите.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Ако уредот е приклучен и вклучен, но чашата и сечилото не се правилно инсталирани, тајмерот ќе се прикаже - "-" и моторот ќе биде оневозможен.

**Забелешка:** Auto-iQ® програмите имаат паузи и промени во брзината во текот на циклусот.


1. Приклучете ја основата на моторот и ставете на чиста, сува, мазна, рамна површина како работен плот или маса.



2. Додадете состојки во Power Nutri Bowl. **НЕ** додавајте течност покрај **линијата за LIQUID FILL** или состојките покрај **линијата MAX FILL**.



3. Ставете хибридни сечила на врвот на садот и свртете во насока на стрелките на часовникот за да се запечати.



4. Свртете ја чашата наопаку и ја инсталирајте на основата на моторот со усогласување на јазичињата на садот со слотовите на основата. Потоа, ротирајте сад во насока на стрелките на часовникот додека не кликне. Откако ќе се заклучи, притиснете копче за напојување за да го вклучите уредот. Достапните програмски копчиња ќе светнат и уредот ќе биде подготвен за употреба.




**ЗАБЕЛЕШКА:** Додека се обработува, вртете го Power Paddle *спротивно од стрелките на часовникот* континуирано.

- 5a Ако користите Auto-iQ програма, со помош на бројчаникот изберете програма која најдобро одговара на вашиот посакуван излез, а потоа притиснете START/STOP. За време на процесот на мешање, уверете се дека го вртите Power Paddle **спротивно од стрелките на часовникот** континуирано. Претходно поставената функција автоматски ќе престане на крајот на програмата. За да го запрете уредот во секое време, притиснете СТАРТ/СТОП.
- 5b За рачен режим, притиснете IQ/MANUAL. Со брзина 10 на екранот, притиснете START/STOP. За време на процесот на мешање, вртете го Power Paddle **спротивно од стрелките на часовникот** континуирано. Откако состојките ќе ја достигнат посакуваната конзистентност, притиснете СТАРТ/СТОП и чекајте единицата целосно да застане.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Само брзина 10 е достапна кога се користи Power Nutri Bowl.






Отстранете ја чашата од основата на моторот со вртење спротивно од стрелките на часовникот, а потоа подигнувајќи нагоре



**Е** Отстранете го склопот на сечилото со вртење спротивно од стрелките на часовникот. НЕ чувајте мешана содржина со прикачен склоп на сечило. Користете само капак на изливот или капакот за складирање за да го покриете. Внимавајте кога се справувате со сечилата, бидејќи сечилата се остри.



**З** За да уживате во движење, ставете капак на изливот или капакот за складирање во садот и вртете во насока на стрелките на часовникот додека не се запечатат цврсто.



**И** Исклучете го уредот со притискање на копчето за напојување. Исклучете го уредот кога ќе завршите. Погледнете во делот за грижа и одржување за инструкции за чистење и складирање.

**Забелешка:** Ако основата на моторот е тешко да се отстрани од работниот плот или масата, лизгајте ја по површината, а потоа ја подигнете. Не треба да се присилува бидејќи вендузите ќе се фатат поцврсто за површината..

# КОРИСТЕЊЕ НА POWER NUTRI CUP

**ВАЖНО:** Прегледајте ги сите предупредувања на страниците 52-55 пред да продолжите.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Ако уредот е приклучен и вклучен, но чашата и сечилото не се правилно инсталирани, тајмерот ќе прикаже "- -" и моторот ќе биде оневозможен.

**Забелешка:** Auto-iQ® програмите имаат паузи и промени во брзината во текот на циклусот.


1. Приклучете ја основата на моторот и ставете на чиста, сува, мазна, рамна површина како работен плот или маса.




2. Додајте течност, а потоа состојки во Power Nutri чашата. **НЕ** додавајте состојки надвор од линијата **MAX LIQUID**.



- A** Ставете хибридни сечила на врвот на чашата и ги свртете во насока на стрелките на часовникот за да се запечатат.




- 4 Свртете чашата наопаку и ја инсталирајте на основата на моторот со усогласување на јазичето на чашата со слотовите на основата. Потоа, ротирајте чаша во насока на стрелките на часовникот додека не кликне. Откако ќе се заклучи, притиснете копче за напојување за да го вклучите уредот. Достапните програмски копчиња ќе светнат и уредот ќе биде подготвен за употреба.



- 5a** Ако користите Auto-iQ програма, користите бројчаник за да ја изберете програмата која најдобро одговара на вашиот посакуван излез, а потоа притиснете START/STOP. Претходно поставената функција автоматски ќе престане на крајот на програмата. За да го запрете уредот во секое време, притиснете СТАРТ/СТОП.

- 5b** За рачен режим, притиснете IQ/MANUAL. Со брзина 10 на екранот, притиснете START/STOP. Откако состојките ќе ја достигнат посакуваната конзистентност, притиснете СТАРТ/СТОП и чекајте единицата целосно да застане.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Само брзина 10 е достапна кога се користи Power Nutri Cup.




1. Отстранете чашата од основата на моторот со вртење спротивно од стрелките на часовникот и потоа кревање .



- Е** Отстранете го склопот на сечилото со вртење спротивно од стрелките на часовникот. **НЕ** чувајте мешана содржина со прикачен склоп на сечило. Користете само капак на изливот или капакот за складирање за да го покриете. Внимавајте кога се справувате со сечилата, бидејќи сечилата се остри.



1. За да уживате во движење, ставете капак на изливот или капакот за складирање во чашата и вртете во насока на стрелките на часовникот додека не се цврсто запечати.



2. Исклучете го уредот со притискање на копчето за напојување . Исклучете го уредот кога ќе завршите. Погледнете во делот за грижа и одржување за инструкции за чистење и складирање.

**Забелешка:** Ако основата на моторот е тешко да се отстрани од работниот плот или масата, лизгајте ја по површината, а потоа ја подигнете. Не треба да се присилува бидејќи вендузите ќе се фатат поцврсто за површината.

# ГРИЖА И ОДРЖУВАЊЕ


## ЧИСТЕЊЕ НА ЗАЛЕПЕНИТЕ СОСТОЈКИ

1. По обработката, веднаш го исчистете контејнерот и сечилото под топла вода со сапун.
2. Во зависност од садот, наполнете со течност за миење и вода според следниве инструкции:

### Стомна:

1 ИЛИ 2 МАЛИ КАПКИ ТЕЧНОСТ  
ЗА МИЕЊЕ

НАПОЛНЕТЕ ВОДА  
ДО ТЕСТО MAX ЛИНИЈА



Со поставено тесто или сложено сечило, наполнете со топла вода до линијата DOUGH MAX и додадете 1 или 2 мали капки течност за миење. Обезбедете капак на стомната и се уверете дека изливот е безбедно затворен.

### Пауер Нутри Боул:

1 ИЛИ 2 МАЛИ КАПКИ ТЕЧНОСТ  
ЗА МИЕЊЕ

НАПОЛНЕТЕ ВОДА  
НА ВРВОТ НА  
Power paddle



Наполнете со топла вода до врвот на Power Paddle и додајте 1 или 2 мали капки течност за миење. Инсталирање на склопот на сечилото.

## Power Nutri Cup:

1 МАЛА КАПКА ТЕЧНОСТ ЗА  
МИЕЊЕ

НАПОЛНЕТЕ ВОДА НА ПОЛОВИНА ПАТ



Наполнете половина со топла вода и Додадете 1 мала капка течност за миење. Инсталирајте сечило.

1. Инсталирајте контејнер на моторната база. Изберете MIX, а потоа притиснете СТАРТ/СТОП.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Ако го користите **Power Nutri Bowl**, вртете го Power Paddle спротивно од стрелките на часовникот континуирано додека чистите.




**В** Откако програмата е завршена, темелно исплакнете контејнерот и сечилото под топла вода со сапун. Користете вклучена четка за чистење за да ги отстраните останатите остатоци.

## ЧИСТЕЊЕ

### Миење раце

Измијте контејнери, капац и сечилата во топла вода со сапун. Користете прибор за миење садови со рачка за да избегнете директен контакт со сечилата. Користете вклучена четка за чистење за да ги отстраните вишокот остатоци, како што се работи со залепени состојки, како тесто и тесто. Внимавајте кога се справувате со сечилото како Сечилата се остри. Темелно исплакнете и исушете на воздух сите делови.



**Забелешка:** Power Paddle во Power Nutri Bowl не може да се отстрани.

### Машина за миење судови

Контејнерите, капаците и сечилата се безбедни за миење судови. Уверете се дека сечилото и капакот се отстранети од контејнерот пред да се стават во машина за миење судови.

**ЗАБЕЛЕШКА:** За најдобри резултати, користите машина за миење судови за да ги отстраните залепените состојки.

### Моторна база

Исклучете ја основата на моторот пред чистење. Избришете основата на моторот со чиста, влажна крпа. **НЕ** користете абразивни крпи, перничии или четки за чистење на основата.

## СКЛАДИРАЊЕ

За складирање на кабелот, завиткајте го кабелот со закопчалка со кука и јамка во близина на задниот дел на моторната база. **НЕ** го замотувајте кабелот околу дното на основата за складирање.

**НЕ** чувајте мешани или немешани состојки во чаша или сад со прикачено сечило. Користете само капакот на изливот или капакот за складирање кога складираате мешани или немешани состојки во контејнерите.

**НЕ** наредувајте предмети на врвот на контејнерите. Сите останати додатоци ги чувајте заедно со уредот или во шкаф каде што нема да бидат оштетени или да создадат опасност.

## РЕСЕТИРАЊЕ НА МОТОРОТ

Оваа единица има уникатен безбедносен систем кој спречува оштетување на моторот и погонскиот систем доколку ненамерно го преоптоварите. Ако уредот е преоптоварен, моторот привремено ќе биде оневозможен. Ако ова се случи, следете ја постапката за ресетирање подолу.

1. Исклучете го уредот од електричниот приклучок.
2. Оставете уредот да се олади околу 15 минути.
3. Отстранете го капакот на контејнерот и сечилото . Испразните контејнерот и се уверете дека состојките не го заглавуваат сечилото.

**ВАЖНО:** Осигурете дека максималните капацитети не се надминати. Ова е најтипичната причина за преоптоварување на апаратот.

# ВОДИЧ ЗА РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ

**! ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** За да се намали ризикот од шок и ненамерно работење, исклучете го напојувањето пред решавање на проблеми на екранот пишува "-."

- Ако на екранот пишува "-.", инсталирајте контејнер и достапните програмски копчиња ќе светнат, означувајќи дека уредот е подготвен за употреба. Уверете се дека капакот е целосно вклучен и контејнерот е ротиран во насока на стрелките на часовникот и кликнат за да се заклучи на место.

## На екранот пишува "E1"

- Ако на екранот пишува "E1", исклучете го уредот од електричната приклучка и го оставете да се олади за време на 15 минути. Отстранете сечилото и ја испразните содржината за да се осигура дека нема состојки го заглавуваат склопот на сечилата.

## На екранот пишува "E2"

- Ако на екранот пишува "E2", исклучете го уредот од електричната приклучка и го оставете да се олади 5 минути. Отстранете го склопот на сечилото и ја испразните содржината за да се осигурате дека состојките не го заглавуваат сечилото. Ако излезот е премногу густ и состојките не се обработуваат правилно, додајте повеќе течност.

## Брзината на сечилото понекогаш се менува кога се мешаат потенки состојки

- Кога се користи брзина 9 или 10 со стомна, може да забележите промена во брзината на сечилото при мешање на потенки состојки. Ова се должи на паметната технологија во блендерот и е дел од нормалното работење на единицата.

## Единицата не се меша добро; состојките се заглавуваат

- Користењето на Auto-iQ® програмите е најлесниот начин да се постигнат одлични резултати. Пулсовите и паузите им овозможуваат на состојките да се сместат кон сечилата. Ако состојките рутински се заглавуваат, додавањето на течност обично помага.
  - Кога ја полните чашата, почнете со свежо овошје или зеленчук, потоа лиснат зеленчук или билки. Потоа додавајте течности или јогурт, потоа семиња, прав или путер од ореви. На крај, додадете мраз или замрзнати состојки.
  - Ако се користи Power Nutri Bowl, за време на процесот на мешање го вртете Power Paddle спротивно од стрелките на часовникот континуирано за да циркулираат состојките.
- ## Единицата се движи на работниот плот додека се
- Уверете се дека нозете на вендузите се чисти и суви. Поставете основата на моторот на мазна, чиста и рамна површина. Не ставајте основата на моторот на груба или нерамна површина бидејќи нозете на вендузите нема да се прилепат правилно.

## Предпоставената програма нема да работи

- Единицата може да открие кој контејнер е на моторната база. Можеби се обидувате да користите програма која не е дизајнирана за контејнерот кој сте го инсталирале. Програмите ќе светнат, покажувајќи кои програми се достапни за секој контејнер.

## Храната не е рамномерно исецкана

- За најдобри резултати при сецкање, исечете парчиња состојки во еднаква големина и не ја преполнете стомната. Погледнете во Водич за брз почеток или Водич за инспирација за инструкции за подготовка на храна.

## Не може да се отстрани Power Paddle од Power Nutri Bowl

- Power Paddle во Power Nutri Bowl не може да се отстрани. За инструкции за чистење, погледнете во делот за грижа и одржување.

## Може само да се избере брзина 10 во рачен режим кога се користи Power Nutri Bowl или Cup

- Само брзина 10 е достапна кога се користи Power Nutri Bowl или Cup. Сите 10 брзини се достапни кога се користи стомна и сложени сечила.

**ВАЖНО:** Користете само брзини 1 или 2 кога го користите склопот на тестото.

## БЕЛЕШКИ

# РЕГИСТРАЦИЈА НА ПРОИЗВОДОТ

## ДВЕ (2) ГОДИНИ ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЈА

Кога купувате производ во Европа како потрошувач, добивате корист од законските права поврзани со квалитетот на производот ("вашиите законски права"). Можете да ги спроведете овие законски права против вашиот трговец. Сепак, во Нинџа ние сме толку сигурни во квалитетот на нашите производи ("Производи") што ви даваме гаранција од производителот од две години. Оваа гаранција се однесува само на производот ако е купен во нова и неискористена состојба. Овие услови се однесуваат само на нашите гаранции - вашите законски права како купувач не се променети.

Имајте на ум дека 2-годишната гаранција е достапна во сите земји на ЕУ.

Условите подолу ги опишуваат предусловите и обемот на нашите гаранции кои се издадени од SharkNinja Germany GmbH, c/o Regus Management GmbH, Excellent Business Center 10. + 11/ Stock, Westhafenplatz 1, 60327 Франкфурт на Мајна (Германија) ("нас", "нашите" или "ние"). Тие не влијаат на вашите законски права или обврски на трговецот на мало и вашиот договор со нив. Истото важи и ако сте го купиле производот директно од Нинџа.

### Нинџа® гаранции

Кујнскиот апарат за домаќинство претставува значителна инвестиција. Вашата нова машина треба да работи правилно колку што е можно подолго. Гаранцијата со која доаѓа е важно размислување - и се одразува на тоа колку доверба има производителот во својот производ и квалитетот на производството.

Можете да најдете онлајн поддршка на [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

### Како да ја регистрирам мојата гаранција?

Можете да ја регистрирате вашата гаранција онлајн во рок од 28 дена од купувањето. За да заштедите време, ќе ви требаат следните информации за вашата машина:

- Модел бр.
- Сериски број (само ако е достапен)
- Датум на купување на производот (прием или белешка за

испорака) За да се регистрирате онлајн, молиме посетете

[www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu) **ВАЖНО**

- Гаранцијата го покрива вашиот производ за 2 години почнувајќи од денот на купувањето.
- Молиме чувајте ја потврдата во секое време. Ако треба да ја искористите вашата гаранција, ќе ни треба потврда за да потврдиме дека информациите кои ни се доставени се точни. Неможноста да се произведе валидна потврда ќе ја поништи вашата гаранција.

### Кои се придобивките од регистрирањето на мојата гаранција?

Кога ќе ја регистрирате својата гаранција, можете да изберете да го добивате нашиот билтен кој содржи совети, совети и натпревари. Слушнете ги последните вести за новата Нинџа технологија и лансирањата. Ако ја регистрирате вашата гаранција онлајн, ќе добиете инстант потврда дека ги добиле вашите податоци.

За детали за нашата политика за приватност, моля посетете [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu)

### Колку долго се гарантирани нашите производи?

Нашата доверба во нашиот дизајн и контрола на квалитетот значи дека вашиот производ е гарантиран за две години.



# РЕГИСТРАЦИЈА НА ПРОИЗВОДОТ

## Што е покриено со гаранцијата?

Поправка или замена (по дискреција на Ninja) на вашиот производ, вклучувајќи ги сите делови и труд во случај на било каков дефект во дизајнот, материјалите и изработката (вклучувајќи ги трошоците за транспорт и испорака). Нашата гаранција е во прилог на вашите законски права како потрошувач.

## Што не е покриено со гаранцијата?

- Нормално абеење.
- Случајно оштетување, грешки предизвикани од небрежна употреба или грижа, злоупотреба, занемарување, несовесно ракување со кујнскиот апарат што не е во согласност со Нинџа® прирачникот за упатство што се доставува со вашата машина.
- Употреба на кујнскиот апарат за било што друго освен за нормални домашни потреби.
- Употреба на делови кои не се монтирани или инсталирани во согласност со упатствата за употреба.
- Употреба на додатоци кои не се нинџа® оригинални компоненти.
- Погрешна инсталација (освен кога е инсталирана од страна на Ninja®).
- Поправки или измени извршени од страна на други страни освен Нинџа или неговите агенти, освен ако не можете да покажете дека поправките или измените извршени од страна на други лица не се поврзани со дефектот за кој ја применувате гаранцијата.

## Што се случува кога мојата гаранција истекува?

Нинџа не дизајнира производи да траат ограничено време. Ние го цениме тоа што може да постои желба за нашите клиенти да сакаат да ги поправат нивните кујнски апарати по поминатата гаранција. Ќе најдете повеќе поддршка на [ninjakitchen.eu](http://ninjakitchen.eu).

## Каде можам да купам оригинални нинџа резервни делови и додатоци?

Нинџа резервни делови и додатоци се развиени од истите инженери кои го развиле вашиот Нинџа кујнски апарат. На [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu) можете да најдете целосен спектар на Нинџа резервни делови, резервни делови и додатоци за сите Нинџа машини.

Имајте на ум дека користењето на резервни делови кои не се нинџа може да ја поништи гаранцијата на вашиот производител. Сепак, вашите законски права не се променети.



## DANSK

Illustrationerne kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, hvorfor specifikationerne i denne brugsanvisning kan blive ændret uden varsel.

AUTO-IQ, FOODI og NINJA er registrerede varemærker tilhørende SharkNinja Operating LLC.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. TRYKT I KINA

## DEUTSCH

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor.

AUTO-IQ, FOODI und NINJA sind eingetragene Marken von SharkNinja Operating LLC.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. GEDRUCKT VO KИHA

## ENGLISH

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice. AUTO-IQ, FOODI and NINJA are registered trademarks of SharkNinja Operating LLC. © 2022 SharkNinja Operating LLC. PRINTED IN CHINA

## ESPAÑOL

Las ilustraciones pueden variar con respecto al producto. Nos esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos, por lo tanto, las especificaciones incluidas en la presente guía están sujetas a cambio sin aviso previo.

AUTO-IQ, FOODI y NINJA son marcas comerciales registradas de SharkNinja Operating LLC.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. IMPRESO EN KИHA

## FRANÇAIS

Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous nous efforçons d'améliorer constamment nos produits, par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis.

AUTO-IQ, FOODI et NINJA sont des marques déposées de SharkNinja Operating LLC.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. IMPRIMÉ EN CHINE

## ITALIANO

Il prodotto illustrato può essere diverso dal prodotto effettivo. Ci impegniamo costantemente a migliorare i nostri prodotti, pertanto le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

AUTO-IQ, FOODI e NINJA sono marchi registrati di SharkNinja Operating LLC.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. STAMPATO IN CHINA

**SharkNinja Germany GmbH, c/o Regus Management GmbH, Excellent Business Center 10. +11. Stock, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main, Germany**  
**ninjakitchen.eu**

CB350EU IB MP 220118 Mv1

## NEDERLANDS

De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Wij streven er constant naar om onze producten te verbeteren, daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

AUTO-IQ, FOODI en NINJA zijn geregistreerd handelsmerken van SharkNinja Operating LLC.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. ГЕДРУК ВО

КИHA

## NORSK

Illustrasjonene kan avvike fra det faktiske produktet. Vi streber kontinuerlig etter å forbedre produktene våre, derfor kan spesifikasjonene i dette dokumentet bli endret uten varsel.

AUTO-IQ, FOODI og NINJA er registrert varemerker som tilhører SharkNinja Operating LLC.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. TRYKKET I KINA

## PORTUGUÊS

As ilustrações podem diferir do produto real. Melhoramos continuamente os nossos produtos, assim, as especificações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

AUTO-IQ, FOODI e NINJA são marcas registradas da Shark Ninja Operating LLC.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. IMPRESSO NA KИHA

## SUOMI

Kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin varsinainen tuote. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme. Siksi tässä annettut tiedot voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

AUTO-IQ, FOODI ja NINJA ha SharkNinja Operating LLC in rekisteröity tavaramerkki.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. PAINETTU KIINASSA

## SVENSKA

Illustrationerna kan avvika från den verkliga produkten.

Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter och därför kan specifikationerna i detta dokument ändras utan föregående meddelande. AUTO-IQ, FOODI och NINJA är ett registrerat varumärke som tillhör SharkNinja Operating LLC.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. TRYCKT I KINA

**SharkNinja Europe Limited, 3150 Century Way, Thorpe Park, Leeds, LS15 8ZB, UK**  
**ninjakitchen.eu**

# NINJA®

## Foodi®

**BLENDER I  
FUQISHËM 3-IN-1**

### CB350EU

Udhëzime për përdorim



# FALEMINDERIT

Për hir të Blerja e Ninja® Foodies® Fuqia Nutri Blender E treta-1



## REGJISTRONI BLERJEN TUAJ



[ninjakitchen.eu/register-guarantee](http://ninjakitchen.eu/register-guarantee)



Skanoni një kod QR duke përdorur  
një pajisje mobile

## SHKRUANI KËTË INFORMACION

Numri i modelit: \_\_\_\_\_

Numri serial: \_\_\_\_\_

Data e blerjes: \_\_\_\_\_

(Ruaj konfirmimin)

Dyqani: \_\_\_\_\_

## SPECIFIKIMET TEKNIKE

Tensioni: 220-240 V ~ 50-60 Hz

Fuqia: 1200 Lesh pambuku

**JU LUTEMI LEXONI ME KUJDES  
DHE KURSENI PËR  
REFERENCËN E ARDHSHME**

**TIP:** Ju mund të gjeni modelin dhe numrat serik në etiketë me një kod QR në pjesën e pasme të pajisjes në anën e kablllos së energjisë.



Kjo etiketë tregon se ky produkt nuk duhet të asgjësohet me mbeturina të tjera shtëpiake në të gjithë BE-në. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit apo shëndetit të njeriut nga hedhja e pakontrolluar e mbeturinave, ricikloni me përgjegjësi për të nxitur ripërdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale.

Nëse jeni duke përdorur pajisjen, ju lutemi përdorni sistemet e kthimit dhe mbledhjes ose kontaktoni shitësin ku është blerë ky produkt. Ata mund ta marrin këtë produkt për riciklim të sigurt në mjedis.

# UDHËZIME TË RËNDËSISHME PËR SIGURINË

JU LUTEMI LEXONI ME KUJDES PARA PËRDORIMIT • VETËM PËR PËRDORIM SHTËPIAK

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | Lexoni dhe rishikoni udhëzimet operative dhe                                                                                                                           |
|                               | Tregon praninë e një rreziku që mund të shkaktojë lëndime trupore, vdekje ose dëme të rëndësishme pronësore nëse paralajmërimi i përfshirë në këtë simbol shpërfilllet |
|                               | Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm vetëm                                                                                                                         |
| Gjatë përdorimit të pajisjeve elektrike, duhen ndjekur gjithmonë masat bazë të sigurisë , duke përfshirë këto: |                                                                                                                                                                        |

## PARALAJMËRIM

Për të zvogëluar rrezikun e zjarrit, goditjes elektrike, dëmtimeve serioze, vdekjes ose dëmtimit kur përdorni këtë pajisje, ndiqni këto masa paraprake bazë të sigurisë.

### Masat paraprake të përgjithshme

- Vëzhgoni me kujdes dhe ndiqni të gjitha paralajmërimet dhe udhëzimet. Kjo njësi përmban lidhje elektrike dhe pjesë lëvizëse që potencialisht përbëjnë një rrezik për përdoruesin.
- Merrni kohë dhe tregoni kujdes gjatë zhbllokimit dhe vendosjes së pajisjes. Kjo pajisje përmban tehe të mprehta dhe të lirshme që mund të shkaktojnë dëmtime nëse trajtohen gabimisht.
- Bëni një inventar të të gjithë përmbajtjes për t'u siguruar që të keni të gjitha pjesët që ju nevojiten për të operuar pajisjen tuaj siç duhet dhe në mënyrë të sigurt.
- Tehet janë të mprehta. Trajtoje me kujdes.
  - Ky produkt është i pajisur me tehe të përbëra. **Gjithmonë të jetë** i kujdesshëm kur trajtimin blades. Blades janë të mprehtë dhe nuk janë të mbyllur në vend në kontejnerët e tyre. Blades janë projektuar për t'u hequr për të lehtësuar pastrimin dhe zëvendësimin nëse është e nevojshme. **Vetëm** kapeni tehun nga maja e trungut. Nëse nuk jeni të kujdesshëm kur përdorni tehet, do të rezultoni në rrezikun e prerjeve.

- GJITHMONË** kini kujdes kur përdorni tehe hibride™. Tehet janë të mprehta. **VETËM** kapni tehet hibride nga perimetri i jashtëm i bazës së tehut. Mospërdorni i kujdesit kur merret tehu do të rezultojë në një rrezik nga prerjet.
- Zhblokoni njësinë, pastaj zhblokoni kur nuk është në përdorim, para se të montoni ose çaktivizoni pjesët dhe para se të pastroni. Për ta zhblokuar, kapni prizën e trupit dhe hiqeni nga priza. **KURRË mos** e fikni duke kapur dhe tërhequr kabllon fleksibël.
- Lani çdo zonë që mund të vijë në kontakt me ushqimin para përdorimit.
- Para çdo përdorimi, inspektoni shpatat për dëmtime. Nëse tehu është i përkulur ose dyshohet dëmtimi, kontaktoni SharkNinja për të rregulluar një zëvendësim.
- MOS** e përdorni këtë pajisje jashtë. Ajo është e destinuar vetëm për përdorim shtëpiak të brendshëm.
- MOS** përdorni një pajisje me një kablo ose soket të dëmtuar ose pas Pajisja nuk funksionon ose është hedhur ose dëmtuar në asnjë mënyrë. Kjo pajisje nuk ka pjesë të përdorshme për përdoruesit. Nëse dëmtohet, kontaktoni SharkNinja për shërbim.

- Kjo pajisje ka shenja të rëndësishme në teshun e soketit. Soketi ose i gjithë kabloja (nëse soketi është në formë në kablo) nuk është i përshtatshëm për zëvendësim. Dëmtuar, pajisja duhet të zëvendësohet.
- Kabllot e zgjatjes nuk duhet të përdoren me këtë pajisje.
  - Për t'u mbrojtur nga rreziku i goditjes elektrike, **mos** e zhytni pajisjen ose mos lejonit që kordoni i energjisë të hyjë në çfarëdo forme të lëngshme.
- **MOS** lejonit që pajisja ose kabloja të varen mbi skajet e tavolinave ose të banakëve. Kordoni mund të ngecë dhe ta largojë pajisjen nga sipërfaqja e punës.
- **MOS** lejonit që pajisja ose kabloja të bien në kontakt me sipërfaqet e ngrohta, duke përfshirë sobat dhe pajisje të tjera për ngrohje.
- **GJITHMONË** përdoren pajisjen në një sipërfaqe të thatë dhe të sheshtë.
- **MOS** lejonit që fëmijët ta përdorin këtë pajisje ose ta përdorin si lodër. Kërkohe mbikëqyrje e ngushtë kur çdo pajisje përdoret pranë fëmijëve.
- Kjo pajisje nuk është e destinuar për përdorim nga njerëz me aftësi fizike, shqisore ose mendore të reduktuara, ose mungesë të përvojës dhe njohurive, përveç nëse mbikëqyrësit ose udhëzime lidhur me përdorimin e aparatit nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre.
- **VETËM** përdorni aksesore dhe aksesore që janë të pajisur me produktin ose janë të rekomanduara nga SharkNinja. Përdorimi i aksesoreve që nuk janë të rekomanduara ose të shitura nga SharkNinja mund të shkaktojë zjarr, goditje elektrike ose dëmtime.
- **KURRË mos** vendosni një teh në bazën e motorit pa e ngjitur më parë në enën e përshtatshme (enë, kupë ose pjatë) me kapakun gjithashtu në vend.
- Mbajini duart, flokët dhe rrobat jashtë kontejnerit kur ngarkoni dhe punoni.
- Gjatë funksionimit dhe trajtimit të pajisjes, shmangni kontaktin me pjesët lëvizëse.
- **MOS** mbushni kontejnerët përgjatë linjave **MAX FILL** ose **MAX LIQUID**.
- **MOS** e përdorni pajisjen me një enë bosh.

## RUAJI KËTO UDHËZIME

# UDHËZIME TË RËNDËSISHME PËR SIGURINË

JU LUTEMI LEXONI ME KUJDES PARA PËRDORIMIT • VETËM PËR PËRDORIM SHTËPIAK

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | Lexoni dhe rishikoni udhëzimet operative dhe                                                                                                                           |
|                               | Tregon praninë e një rreziku që mund të shkaktojë lëndime trupore, vdekje ose dëme të rëndësishme pronësore nëse paralajmërimi i përfshirë në këtë simbol shpërfilllet |
|                               | Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm vetëm                                                                                                                         |
| Gjatë përdorimit të pajisjeve elektrike, duhen ndjekur gjithmonë masat bazë të sigurisë , duke përfshirë këto: |                                                                                                                                                                        |

## PARALAJMËRIM

- **MOS i bëni** kontejnerët me mikrovalë ose aksesorët e pajisur me pajisjen.
- **KURRË mos** e lini pajisjen pa mbikëqyrje kur jeni në përdorim.
- **Kjo** mund të rezultojë në një rritje të presionit dhe ekspozimit ndaj avujve që mund të përbëjnë një rrezik djegieje.
- **MOS** i përpunoni përbërësit e thatë pa shtuar lëng në kupën Power Nutri™, kupën Power Nutri™ ose shtambën. Ato nuk janë të destinuara për përzjerje të thatë.
  - **Nuk** përdoret për të bluar përbërësit.
- **KURRË mos** e përdorni pajisjen pa kapakë ose kapakë. **MOS** u përpiq të mposhtësh mekanizmin e bllokimit.

Sigurohuni që kontejneri dhe kapaku të jenë të pozicionuar siç duhet para operacionit.

  - Para operacionit, sigurohuni që të gjitha pajisjet të hiqen nga kontejnerët. Dështimi për të hequr ustensilet mund të shkaktojë thyerjen e kontejnerëve dhe mund të rezultojë në lëndime trupore dhe dëmtime të pronës.
    - Mbajini duart dhe pajisjet jashtë kontejnerëve, ndërsa preni për të zvogëluar rrezikun e dëmtimit të rëndë ose dëmtimit të blenderit. Scraper mund të përdoret vetëm kur blenderi ose procesori nuk punon.
- Nëse gjeni përbërës të papërzjer që ngjiten në anët e xhamit, ndaloni pajisjen, hiqni tehun dhe përdorni një grirës për të hequr përbërësit.
  - **MOS** e hapni kapakun e ibrikut ndërsa përzjerësi është duke vrapuar.
- Nëse gjeni përbërës të papërzjer që ngjiten në anët e shtambës, ndaloni pajisjen, hiqni kapakun dhe përdorni një spatula për të hequr përbërësit.

**KURRË mos** i fut duart në shtambë, pasi mund të hysh në një nga tehet dhe të përjetosh një prerje.

  - **MOS** u përpiq të heqësh kontejnerin ose kapakët nga baza e motorit, ndërkohë që tehu është ende duke u kthyer.
    - Nëse pajisja mbinxehet, çelësi termik do të aktivizohet dhe përkohësisht do ta çaktivizojë atë motor. Për të reset, fikni njësinë dhe lejojëni të ftohet përafërsisht 15 minuta para ripërdorimit.
- **MOS** i ekspozoni kontejnerët dhe pajisjet ndaj ndryshimeve ekstreme të temperaturës .

## RUAJI KËTO UDHËZIME



- Pasi përpunimi të jetë i plotë, sigurohuni që tehu të hiqet **para se** të zbrazni përmbajtjen e enës. Hiqeni tehun duke kapur me kujdes majën e boshtit dhe duke e nxjerrë nga kontejneri. Mosarritja e heqjes së tehut para zbrazjes së kontejnerit rezulton në rrezikun e prerjeve.
- Nëse jeni duke përdorur një lugë shtambësh, mbajeni kapakun në vend në enë ose sigurohuni që kapaku të jetë ndezur kur derdhet për të shmangur rrezikun e dëmtimit.
- Hiqini tehet™ hibride nga kupa Power Nutri™ ose kupa Power Nutri™ pasi përzjerja të jetë e plotë. **Disa** ushqime mund të përmbajnë përbërës aktivë ose të lëshojnë gaze që do të zgjerohen nëse lihen në një enë të vulosur, duke sjellë si pasojë një presion të tepruar që mund të përbëjë një rrezik dëmtimi. Përdorni vetëm një kapak magazinimi ose një kapak magazinimi.
- Fuqia maksimale për këtë pajisje bazohet në konfigurimin e Hybrid Edge Blades Assembly dhe Power Nutri™ Cup. Konfigurime të tjera mund të tërheqin më pak energji ose elektricitet.
- **MOS** e zhytni bazën e motorit ose panelin e kontrollit në ujë ose lëngje të tjera. **MOS** e spërkatni bazën motorike ose panelin e kontrollit me ndonjë lëng.
- **MOS** u përpqi t'i mprehësh tehet.
- Fikni njësinë dhe shkëputni bazën motorike para se të pastroni.



# PJESËT

Ka aksesore të ndryshëm që janë kompatibël me këtë seri blenderësh.

**SHËNIM:** Dera e sipërme e kutisë suaj shfaq aksesoret e përzgjedhur që përfshihen me modelin tuaj.

## PJESËT

- L. Kapaku i kupës
  - M. 2.1L\* Fuqia Nutri Beaker
  - N. Baza motorike  
(kordoni i fuqisë së ngjitur nuk tregohet)
  - O. Tehu shtesë për prerjen dhe shtypjen
  - P. Shtojte tehu e brumit
  - Q. Tehe të tjera hibride edge
  - R. Kapaku i lugës
  - S. 700 ml Power Nutri Cup
  - T. Kapaku i magazinimit
  - U. 400ml Power Nutri Bowl
  - V. Furçë pastrimi
- \*1.8L kapaciteti maksimal i lëngjeve.



**SHËNIM:** Montimi hibrid i skajeve nuk është në përputhje me produktet e tjera Ninja.

**SHËNIM:** Numri i filxhanëve, pllakave dhe kapakëve ndryshon në varësi të modelit.

## PARA PËRDORIMIT TË PARË

**E RËNDËSISHME:** Rishiko të gjitha paralajmërimet në faqet 52-55 para se të procedosh.

### E dije?

- Ju mund të mbani pije gjatë udhëtimit duke përdorur kapakun e lugës.

**SHËNIM:** Trajtojeni montimin e tehut në skajet hibride duke kapur rreth perimetrit të bazës së palosjes së tehut.

**SHËNIM:** Të gjithë aksesoret janë pa BPA dhe lavaman i sigurt për larjen e pjatlarësve. Këshillohet që kontejnerët, kapakët dhe montimi i tehut të vendosen në pjesën e sipërme të lavamanit. Sigurohuni që montimi dhe kapaku i tehut të hiqen nga kontejneri para se t'i vendosni në lavaman. Kini kujdes kur merreni me montimin e tehut.


⚠ Hiqni të gjitha materialet e paketimit nga pajisja. Kini kujdes kur zhballoni tehet, pasi tehet janë të mprehta.

⚠ Tehu i përbërë nuk është i mbyllur në vend në enë. Trajtojeni tehun e përbërë dhe montimin e brumit duke kapur majën e boshtit

⚠ Lani enët, kapakët dhe tehet në ujë të ngrohtë e sapun duke përdorur ustensilet e larjes së pjatlarësve me dorezë për të shmangur kontaktin e drejtpërdrejtë me tehet. Kini kujdes kur përdorni tehe, pasi tehet janë të mprehta.

3 Shpëlajeni mirë dhe ajri thahet të gjitha pjesët.

## HYRJE NË POWER NUTRI USA



Grumbullimi nëpërmjet përbërësve të ngurtë dhe të ngrirë kërkon shumë ndërprerje, gërvishtje dhe riparim recetash. Por tani, është më e lehtë se kurrë të krijosh Tasa smoothie të trasha dhe lugë, gjalpë arrash, e më shumë.

E vetmja gjë që duhet të bëni është të rrotulloni Power Paddle ndërsa nxiteni për të shtyrë përbërësit poshtë drejt shpatës. E ndërtuar në

# DUKE PËRDORUR PANELIN E KONTROLLIT

 Përdorni butonin e energjisë për të ndezur ose fikur pajisjen.

## KALIMI MIDIS AUTO-IQ® DHE MODE MANUALE:

Për të kaluar midis mode Auto-iQ dhe mode manual, shtypni butonin IQ/MANUAL.

**SHËNIM:** Në modalitetin manual, programet Auto-iQ nuk do të ndizen në panelin e kontrollit.

### MODALITETI AUTO IQ

6 programe unike të motit, të përshtatura për të nxjerrë hamendjet nga bërja e pijeve dhe vakteve të mira.



### ZGJIDH DHE DREJTO PROGRAMIN AUTO-IQ

Përdorni dialin për të zgjedhur programin e dëshiruar, dhe pastaj shtypni START/STOP për të filluar. Me kalimin e programit, kohëmatësi do të numërojë poshtë. Kur numërimi mbrapsht të përfundojë, dridhja do të ndalet automatikisht.

### MODALITETI MANUAL

Zgjidhni nga 10 shpejtësi të ndryshme për kontrollin e plotë të përzierjes. E vazhdueshme zgjat deri në 60 sekonda. Shtypni START / STOP në çdo kohë për të përfunduar programin herët.

**SHËNIM:** Vetëm shpejtësia 10 është në dispozicion kur përdorni një Power Nutri Bowl ose kupë.



### ZGJIDH DHE DREJTO NJË PROGRAM MANUAL

Kthejeni dialin nga shpejtësia 1 në shpejtësinë 10. Shtypni START / STOP për të filluar dhe përfunduar përzierjen.

### PULSI

Ofron kontroll më të madh të pulsit dhe përzierjes. Funkzionon vetëm kur puls shtypet. Përdorni shtypëse të shkurtra për impulse të shkurtra dhe shtypje të gjata për impulse të gjata.

## PËRDORIMI I SHPEJTËSISË TOTALE DHE KONTROLLIT TË ANIJEVE

**SHËNIM:** Nëse jeni duke përdorur një montim të tehut të brumit, përdorni vetëm shpejtësinë 1 ose 2.

### FILLONI NGADALË

Filloni gjithmonë me një shpejtësi të ulët (1-3) për të inkorporuar më mirë përbërësit dhe për t'i parandaluar ata të ngjiten në anën e pjatës.

### RRITNI SHPEJTËSINË TUAJ

Përzierjet më të lëmuara kërkojnë shpejtësi më të lartë. Shpejtësia e ulët është e shkëlqyer për prerjen e perimeve dhe kruajtjen e brumit, por do t'ju duhet ta rrisni atë për pure patatesh dhe salca.

### PËRZIERJE ME SHPEJTËSI TË SHPEJTË

Sa më gjatë të trazohesh, aq më mirë do të jetë prishja dhe sa më i butë të jetë rezultati.

# PËRDORIMI I PROGRAMEVE AUTO-IQ®

## PROGRAMET AUTO-IQ

Programet inteligjente kombinojnë modele unike përzierjeje dhe pauzash që bëjnë punën për ju. Pasi të zgjidhet një program preset, ai do të fillojë menjëherë dhe automatikisht do të ndalet kur përzierja të përfundojë. Për të ndaluar shuffling para përfundimit të programit, shtypni përsëri butonin aktiv aktualisht.

**SHËNIM:** Njësia mund të zbulojë nëse shtamba ose kupa/tasi është instaluar në bazën e motorit. Vetëm programet e disponueshme për një kontenier të caktuar do të ndizen në panelin e kontrollit.



## PROGRAMET AUTO-IQ PËR POWER NUTRI PITCHER

### BLEND

Kombinoni përbërësit tuaj të preferuar të freskët ose të ngrirë për të bërë smoothies, milkshakes, ose shakes proteina për të ndarë.

### CRUSH

Projektuar për të trajtuar përbërësit më të fortë si arrat, farat dhe madje edhe akullin. Bëni pije për të ndarë, nga smoothies super të shëndetshme deri në kokteje.

### MIX

Bëni baza të trasha për tasa smoothie ose kos të ngrirë krem.

### PUREE

Përzjehet çdo gjë që kërkon një përbërje të lëmuar, nga salcat te salcat.

### CHOP

Impulset dhe pauzat e kohës të japin rezultate të qëndrueshme. Ekzekutoni programin një herë për një copë të madhe, dy herë për një copë të vogël, dhe tri herë për një copë më të vogël.

## PROGRAMET AUTO-IQ PËR POWER NUTRI CUP DHE POWER NUTRI BOWL

### BLEND

Kombinoni përbërësit tuaj të preferuar të freskët ose të ngrirë për të bërë smoothies, milkshakes, ose dridhje proteinash.

### CRUSH

Projektuar për të trajtuar përbërësit më të ashpër si arrat, farat, madje edhe akullin për të bërë pije, që nga smoothies super të shëndetshme deri te koktejet.

**SHËNIM:** Për rezultatet më të mira kur përdorni Power Nutri Cup, përdorni programet Auto-iQ, BLEND & CRUSH.

### POWERMIX

Krijo çdo gjë, që nga gjalpi i kikirikut e deri te homusi i përsosur apo edhe pătës.

### MIX

Bëni baza të trasha për tasa smoothie ose kos të ngrirë krem.

**SHËNIM:** Për rezultatet më të mira kur përdorni Power Nutri Bowl, përdorni programet Auto-iQ, MIX dhe POWERMIX.

## PËRDORIMI I TENXHEREVE DHE PALEVE TË PËRBËRA

**E RËNDËSISHME:** Rishiko të gjitha paralajmërimet në faqet 52-55 para se të procedosh.

**E RËNDËSISHME:** Si një veçori sigurie, kur pajisja ndizet, nëse ibriku dhe kapaku nuk janë instaluar siç duhet, kohëmatësi do të shfaqë "- " dhe motori do të mbyllet. Nëse ndodh kjo, përsëritni hapin 5 në faqen tjetër. Kur tiganin dhe kapaku janë instaluar siç duhet dhe njësia është ndezur, LED-të në butonat e programit do të ndriçohen, duke treguar se pajisja është gati për përdorim.

**SHËNIM:** Programet Auto-iQ® kanë thyerje dhe ndryshime shpejtësie gjatë gjithë ciklit.

**SHËNIM:** Mos shtoni përbërësit para se të përfundoni instalimin e tehut për prerjen dhe shtypjen

**SHËNIM:** Nëse montimi i tehut nuk është ulur plotësisht, nuk do të jeni në gjendje të instaloni dhe mbyllni mbulesën..

**SHËNIM:** Doreza e kapakut të kupës nuk do të paloset nëse nuk është e lidhur me kupën.

- Lidhjeni bazën motorike dhe vendoseni në një sipërfaqe të pastër, të thatë, të lëmuar dhe të sheshtë si një tavolinë pune ose tavolinë.



- Ulni enën në bazën e motorit. Doreza duhet të rreshtohet pak në të djathtë, dhe kupa duhet të orientohet në mënyrë që simbolet LOCK të jenë të dukshme në bazën e motorit. Rrotullojeni tiganin në drejtim të orës derisa të klikohet në vend.



- Me kujdes, kapeni grumbullin e paleve të grumbulluara në majën e trungut dhe vendoseni në ingranazhet e vozitjes në kupë. Vini re se montimi i tehut do të përshtatet lirshëm në pajisjet e vozitjes.
- Shtoni përbërësit në gotë. MOS i shtoni përbërësit përtej vijës MAX LIQUID në enë.




- Vendose kapakun në kavanoz. Shtyje dorezën poshtë derisa të klikojë në vend. Pasi kapaku të jetë kyçur në vend, shtypni butonin e energjisë për të ndezur pajisjen. Butonat e programit në dispozicion do të ndizen dhe pajisja do të jetë gati për përdorim.




**6a** Nëse jeni duke përdorur një program Auto-iQ®, përdorni cadran për të zgjedhur programin që përputhet më së miri me daljen e dëshiruar, dhe pastaj shtypni START/STOP. Funkzioni preset do të ndalet automatikisht në fund të programit. Për të ndaluar pajisjen në çdo kohë, shtypni START/STOP.


Për modalitetin manual, shtypni IQ/MANUAL. Përdorni cadran për të zgjedhur shpejtësinë e dëshiruar, duke filluar nga 1 deri në 10, dhe shtypni START/STOP. Pasi përbërësit të kenë arritur konsistencën e dëshiruar, shtypni START/STOP dhe prisni që njësia të vijë në një ndalesë të plotë.




**7** Hiqeni tiganin nga baza e motorit duke e kthyer në drejtim të kundërt dhe pastaj duke e ngritur lart.



**8a** Për të derdhur përzierje më të holla, kontrolloni se kapaku ka ngecur në vend, dhe pastaj hapni kapakun e lugës.



**8b** Për përzierjet më të trasha që nuk mund të zbrazen përmes lugës, hiqni kapakun dhe montimin e teheve të grumbulluara para se t'i derdhni ato. Për të hequr kapakun, shtypni butonin RELEASE dhe ngrini dorezën. Për të hequr montimin e tehut, kapeni me kujdes nga maja e boshtit dhe tërhiqeni drejt e lart.



**9** Fike njësinë duke shtypur butonin e energjisë. Fike njësinë kur të mbarojë. Referojuni seksionit të Kujdesit dhe Mirëmbajtjes për udhëzimet e pastrimit dhe ruajtjes.

**SHËNIM:** Nëse baza motorike është e vështirë për t'u hequr nga tavolina e punës ose nga tavolina, rrëshqiteni mbi sipërfaqe dhe pastaj ngrini lart. Nuk duhet detyruar pasi kupat e thithjes do ta mbërthejnë sipërfaqen më fort.

# DUKE PËRDORUR PALOSJEN E THIKËS PËR TASIN DHE

**E RËNDËSISHME:** Rishiko të gjitha paralajmërimet në faqet 52-55 para se të procedosh.

**E RËNDËSISHME:** Si një veçori sigurie, kur pajisja ndizet, nëse ibriku dhe kapaku nuk janë instaluar siç duhet, kohëmatësi do të shfaqë "- -" dhe motori do të mbyllet. Nëse ndodh kjo, përsëritni hapin 5 në faqen tjetër. Kur tigani dhe kapaku janë instaluar siç duhet dhe njësia është ndezur, LED-të në butonat e programit do të ndriçohen, duke treguar se pajisja është gati për përdorim.

**SHËNIM:** Programet Auto-iQ® kanë thyerje dhe ndryshime shpejtësie gjatë gjithë ciklit.

**SHËNIM:** Mos i shtoni përbërësit para se të përfundoni instalimin e montimit të tehut të brumit.


**SHËNIM:** Nëse montimi i tehut të brumit nuk është ulur plotësisht, nuk do të jenë në gjendje të instaloni dhe mbyllni kapakun.

**SHËNIM:** Doreza e kapakut të kupës nuk do të paloset nëse nuk është e lidhur me kupën.

- B** Lidhni bazën motorike dhe vendoseni në një sipërfaqe të pastër, të thatë, të lëmuar dhe të sheshtë, si një tavolinë pune ose një tavolinë.



- F** Ulni tiganin në bazën e motorit. Doreza duhet të rreshtohet pak në të djathtë, dhe ibriku duhet të orientohet në mënyrë që simbolet LOCK të jenë të dukshme në bazën e motorit. Rrotullojeni tiganin në drejtimin e orës derisa të klikohet në vend.



- E** Me kujdes, kapeni kuvendin e tehut të brumit në majë të trungut dhe vendoseni në ingranazhin e vozitjes në shtambë. Vini re se montimi i tehut do të përshtatet lirshëm në pajisjet e vozitjes.



- ✂** Shtoni përbërësit në gotë. MOS shtoni përbërësit pranë linjës DOUGH MAX ose COOKIE MAX në enë.



- 3** Vendose kapakun në kavanoz. Shtyje dorezën poshtë derisa të klikojë në vend. Pasi kapaku të jetë kyçur në vend, shtypni butonin e energjisë për të ndezur pajisjen. Butonat e programit në dispozicion do të ndizen dhe pajisja do të jetë gati për përdorim.



## BRUMIN

**K**

Shtypni IQ/Manual. Përdorni dialin për të zgjedhur ingranazhet 1 ose 2, pastaj shtypni START / STOP. Pasi përbërësit të kenë arritur konsistencën e dëshiruar, shtypni START / STOP dhe prisni për njësinë.

Për t'u ndalur plotësisht.

**E RËNDËSISHME:** Përdorni vetëm shpejtësinë 1 ose 2 kur përdorni montimin e tehut të brumit.



**L** Hiqeni shtambën nga baza e motorit duke u kthyer në drejtim të kundërt dhe pastaj duke ngritur lart.

**M**

Hiqni kapakun dhe tehun e brumit para se të hiqni përmbajtjen. Për të hequr kapakun, shtypni **butonin RELEASE** dhe ngrini dorezën. Për të hequr tehun, kapni butësisht majën e boshtit dhe tërhiqeni drejt e lart.



**H** Fike pajisjen duke shtypur butonin e energjisë. Fike pajisjen kur të mbarosh. Shih seksionin e Kujdesit dhe Mirëmbajtjes për udhëzimet e pastrimit dhe magazinimit.

**SHËNIM:** Nëse baza motorike është e vështirë për t'u hequr nga tavolina e punës ose nga tavolina, rrëshqiteni mbi sipërfaqe dhe pastaj ngrini lart. Nuk duhet detyruar pasi kupat e thithjes do ta mbërthejnë sipërfaqen më fort.

# DUKE PËRDORUR TASIN POWER NUTRI

**E RËNDËSISHME:** Rishiko të gjitha paralajmërimet në faqet 52-55 para se të procedosh.

**SHËNIM:** Nëse pajisja është e lidhur dhe e ndezur, por kupa dhe tehu nuk janë të instaluar siç duhet, kohëmatësi do të shfaqet "--" dhe motori do të jetë i çaktivizuar.

**Shënim:** Programet Auto-iQ® kanë thyerje dhe ndryshime shpejtësie gjatë ciklit.


4. Lidhni bazën e motorit dhe vendoseni në një sipërfaqe të pastër, të thatë, të lëmuar dhe të sheshtë, si një tavolinë pune ose një tavolinë.



5. Shtoni përbërësit në Power Nutri Bowl. **MOS** shtoni lëng përgjatë **linjës LIQUID FILL** ose përbërësit përgjatë **linjës MAX FILL**.



6. Vendosni tehe hibride mbi enë dhe kthehuni në drejtim të orës për t'u vulosur.



- 4 Kthejeni kupën me kokë poshtë dhe instalojeni në bazën e motorit duke i radhitur tablat në tas me slots në bazë. Pastaj, rrotullojeni tasin në drejtimin e orës derisa të klikohet në vend. Pasi të jetë kyçur, shtypni butonin e energjisë për të ndezur pajisjen. Butonat e programit në dispozicion do të ndizen dhe pajisja do të jetë gati për përdorim.




**SHËNIM:** Gjatë përpunimit, rrotulloni vazhdimisht kundërvendosjen **Power Paddle**.

- 5a Nëse jeni duke përdorur një program Auto-iQ, përdorni cadran për të zgjedhur programin që i përshtatet më së miri daljes suaj të dëshiruar, dhe pastaj shtypni START/STOP. Gjatë procesit të përzierjes, sigurohuni që të ktheni në **mënyrë të vazhdueshme counterclockwise** Power Paddle. Funkzioni preset automatikisht do të ndalet në fund të programit. Për të ndaluar pajisjen në çdo kohë, shtypni START/STOP.

- 5b Për modalitetin manual, shtypni IQ/MANUAL. Me shpejtësinë 10 në ekran, shtypni START/STOP. Gjatë procesit të përzierjes, rrotulloni vazhdimisht **kundërvendosjen** Power Paddle. Pasi përbërësit të kenë arritur konsistencën e dëshiruar, shtypni START/STOP dhe prisni që njësia të vijë në një ndalesë të plotë.

**SHËNIM:** Vetëm shpejtësia 10 është në dispozicion kur përdorni Power Nutri Bowl.




Hiqe kupën nga baza e motorit duke u kthyer në drejtim të kundërt dhe pastaj duke ngritur lart



✂ Hiqe montimin e tehut duke u kthyer në drejtim të kundërt. MOS i ruani përmbajtjet e përziera me montimin e tehut të ngjitur. Përdorni vetëm kapakun e lugut ose kapakun e magazinimit për ta mbuluar. Kini kujdes kur përdorni tehe, pasi tehet janë të mprehta.



✂ Për të shijuar lëvizjen, vendoseni kapakun e lugut ose kapakun e magazinimit në enë dhe rrotullohuni në drejtim të orës derisa të vuloset fort.



⚡ Fike pajisjen duke shtypur butonin e energjisë. Fike pajisjen kur të mbarosh. Shih seksionin e Kujdesit dhe Mirëmbajtjes për udhëzimet e pastrimit dhe magazinimit.

**Shënim:** Nëse baza e motorit është e vështirë për t'u hequr nga tavolina e punës ose nga tavolina, rrëshqiteni mbi sipërfaqe dhe pastaj ngrijeni lart. Nuk duhet detyruar pasi kupat e thithjes do të mbrëthehen më fort në sipërfaqe..

# DUKE PËRDORUR KUPËN POWER NUTRI

**E RËNDËSISHME:** Rishiko të gjitha paralajmërimet në faqet 52-55 para se të procedosh.

**SHËNIM:** Nëse pajisja është e lidhur dhe e ndezur, por kupa dhe tehu nuk janë instaluar siç duhet, kohëmatësi do të shfaqë "- -" dhe motori do të jetë i çaktivizuar.

**Shënim:** Programet Auto-iQ® kanë thyerje dhe ndryshime shpejtësie gjatë ciklit.


3. Lidhni bazën e motorit dhe vendoseni në një sipërfaqe të pastër, të thatë, të lëmuar dhe të sheshtë, si një tavolinë pune ose një tavolinë.




4. Shtoni lëngun dhe pastaj përbërësit në kupën Power Nutri. **MOS** shtoni përbërës jashtë **linjës MAX LIQUID**.



5. Vendosni tehe hibride në majë të filxhanit dhe kthejeni në drejtim të orës për t'u vulosur.




- 4 Kthejeni kupën me kokë poshtë dhe instalojeni në bazën e motorit duke e radhitur tabin e filxhanit me slots në bazë. Pastaj, rrotullojeni kupën në drejtimin e orës derisa të klikojë. Pasi të jetë kyçur, shtypni butonin e energjisë për të ndezur pajisjen. Butonat e programit në dispozicion do të ndizen dhe pajisja do të jetë gati për përdorim.



- 5a Nëse jeni duke përdorur programin Auto-iQ, përdorni cadran për të zgjedhur programin që i përshatet më së miri daljes suaj të dëshiruar, dhe pastaj shtypni START/STOP. Funkcioni preset automatikisht do të ndalet në fund të programit. Për të ndaluar pajisjen në çdo kohë, shtypni START/STOP.

- 5b Për modalitetin manual, shtypni IQ/MANUAL. Me shpejtësinë 10 në ekran, shtypni START/STOP. Pasi përbërësit të kenë arritur konsistencën e dëshiruar, shtypni START/STOP dhe prisni që njësia të vijë në një ndalesë të plotë.

**SHËNIM:** Vetëm shpejtësia 10 është në dispozicion kur përdorni Power Nutri Cup.



2. Hiqe kupën nga baza e motorit duke u kthyer në drejtim të kundërt dhe pastaj duke ngritur .



- ✱ Hiqe montimin e tehut duke u kthyer në drejtim të kundërt. **Mos** ruani përmbajtje të përziera me montimin e tehut të ngjitur. Përdorni vetëm kapakun e lugut ose kapakun e magazinimit për ta mbuluar. Kini kujdes kur i trajtoni tehet, pasi tehet janë të mprehta.



3. Për të shijuar lëvizjen, vendoseni kapakun e lugut ose kapakun e magazinimit në kupë dhe rrotullohuni në drejtim të orës derisa të vulozet fort.



4. Fike pajisjen duke shtypur butonin e energjisë . Fike pajisjen kur të mbarosh. Shih seksionin e Kujdesit dhe Mirëmbajtjes për udhëzimet e pastrimit dhe magazinimit.

**Shënim:** Nëse baza e motorit është e vështirë për t'u hequr nga tavolina e punës ose nga tavolina, rrëshqiteni mbi sipërfaqe dhe pastaj ngrijeni lart. Nuk duhet detyruar pasi kupat e thithjes do të mbërthehen më fort në sipërfaqe.

# KUJDESI DHE MIRËMBAJTJA

## PASTRIMI I PËRBËRËSVE NGJITËS


3. Pas përpunimit, pastroni menjëherë enën dhe tehun nën ujë të ngrohtë sapun.

4. Në varësi të enës, mbusheni me detergjent dhe ujë sipas udhëzimeve të mëposhtme:

### Shtambë:

1 OSE 2 PIKA TË VOGLA TË LËNGUT TË LARJES

MBUSHE UJIN NË LINJËN MAX TË BRUMIT



Me një brumë ose një teh të përbërë në vend, mbusheni me ujë të ngrohtë në linjën DOUGH MAX dhe shtoni 1 ose 2 pika të vogla të lëngut të larjes. Siguroni një kapak në shtambë dhe sigurohuni që lugu të jetë i vulosur në mënyrë të sigurt.

### Power Nutri Bowl:

1 OSE 2 PIKA TË VOGLA TË LËNGUT TË LARJES

MBUSHINI ME UJË NË MAJË TË SHTYLLËS SË ENERGJISË



Mbushni me ujë të ngrohtë në majë të Power Paddle dhe shtoni 1 ose 2 pika të vogla të lëngut të larjes. Instaloni montimin e tehut.

## Power Nutri Cup:

1 PIKË E VOGLË E LËNGUT LARËS




MBUSHINI NË GJYSMË RRUGËS PËRMES UJIT

Mbusheni gjysmën me ujë të ngrohtë dhe Shtoni 1 pikë të vogël të lëngut të larës. Instaloni shtatën.

Instaloni një enë në bazën motorike. Zgjidhni MIX, dhe pastaj shtypni START/STOP.

**SHËNIM:** Nëse jeni duke përdorur **Power Nutri Bowl**, kthejeni counterclockwise **Power Paddle** vazhdimisht gjatë pastrimit.



Γ Pasi programi të përfundojë, rindezeni mirë enën dhe tehun nën ujë të ngrohtë sapun. Përdorni furçën e përfshirë të pastrimit për të hequr mbeturinat e mbetura.

## PASTRIMI

### Larja e duarve

Lani enët, kapakët dhe tehet në ujë të ngrohtë sapun. Përdorni ustensilet e larjes së pjatlarësve me dorezë për të shmangur kontaktin e drejtpërdrejtë me tehet. Përdorni furçën e përfshirë scrub për të hequr mbetjet e tepërta, të tilla si puna me përbërësit ngjitës, të tilla si brumi dhe pastë. Kini kujdes kur e trajtoni tehun si Tehet janë të mprehta. Shpëlajeni mirë dhe ajri thahet të gjitha pjesët.



**Shënim:** Power Paddle në Power Nutri Bowl nuk mund të hiqet.

### Pjatarlarëse larëse pjatash

Kontejnerët, kapakët dhe tehet janë të sigurt për larjen e pjatave. Sigurohuni që tehu dhe kapaku të hiqen nga kontejneri para se t'i vendosni në lavanderi.

**SHËNIM:** Për rezultatet më të mira, përdorni një lavaman për të hequr përbërësit ngjitës.

### Baza motorike

Zhblllokoni bazën motorike para se të pastroni. Fshijeni bazën e motorit me një leckë të pastër dhe të lagësht. **MOS** përdorni leckë, jastëkë ose furça gërryese për të pastruar substratin.

## MAGAZINIMI

Për të ruajtur kabllon, mbështilleni kabllon me një lidhëse grep dhe loop pranë pjesës së pasme të bazës motorike. **MOS** e mbështilleni kabllon në fund të bazës së magazinimit.

**MOS** i ruani përbërësit e përzier ose të papërzier në një filxhan ose enë me tehun e ngjitur.

**MOS** i ruani sendet në majë të kontejnerëve. Ruajini të gjitha pajisjet e tjera me pajisjen ose në një dollap ku nuk do të dëmtohen ose nuk do të krijojnë një rrezik.

## RIVENDOSJA E MOTORIT

Kjo njësi ka një sistem sigurie unik që parandalon dëmtimin e motorit dhe sistemit të vozitjes nëse e mbingarkoni pa dashje . Nëse njësia është e mbingarkuar, motori do të jetë përkohësisht i çaktivizuar. Nëse kjo ndodh, ndiqni procedurën e rivendosjes më poshtë.

4. Zhblllokoni pajisjen nga pika e shitjes elektrike.

5. Lëreni pajisjen të ftohet për rreth 15 minuta.

6. Hiqe kapakun dhe tehun e kontejnerit . Zbrazeni enën dhe sigurohuni që përbërësit të mos e bllokojnë tehun.

**E RËNDËSISHME:** Sigurohuni që kapaciteti maksimal të mos tejkalohet. Ky është shkaku më tipik i mbingarkesës së pajisjeve.

# UDHËZUESI PËR ZGJIDHJEN E PROBLEMEVE

**⚠ KUJDES:** Për të zvogëluar rrezikun e goditjes dhe operacionit të paqëndrueshëm, fikni furnizimin me energji elektrike para se të zgjidhni problemet

## **Ekrani thotë "--"**

- Nëse ekrani thotë "--", instaloni një enë dhe butonat e programit në dispozicion do të ndizen, duke treguar se pajisja është gati për përdorim. Sigurohuni që kapaku të jetë plotësisht i lidhur dhe kontejneri të rrotullohet në drejtimin e orës dhe të klikohet për t'u kycur në vend.

## **Ekrani thotë "E1"**

- Nëse ekrani thotë "E1", zhblokonti pajisjen nga pika e shitjes elektrike dhe Ashtu qoftë Ftohur gjatë 15 minuta. Hiqni tehun dhe zbrazeni përmbajtjen për t'u siguruar që Nuk ka përbërës Blloko montimin e tehut.

## **Ekrani thotë "E2"**

- Nëse ekrani thotë "E2", zhblokonti pajisjen nga dalja e energjisë elektrike dhe lëreni të ftohet për 5 minuta. Nëse dalja është shumë e trashë dhe përbërësit nuk përpunohen siç duhet, shtoni më shumë lëng.

## **Shpejtësia e tehut ndonjëherë ndryshon kur përbërësit më të hollë janë të përzier**

- Kur përdorni shpejtësinë 9 ose 10 me një shtambë, mund të vëreni një ndryshim në shpejtësinë e tehut kur përzieni përbërësit më të hollë. Kjo është për shkak të teknologjisë së zgjuar në blender dhe është pjesë e funksionimit normal të njësies.

## **Njësia nuk përzihet mirë; Përbërësit ngecin**

- Përdorimi i programeve Auto-iQ® është mënyra më e lehtë për të arritur rezultate të mëdha. Impulset dhe pauzat lejojnë që përbërësit të vendosen drejt tehut. Nëse përbërësit ngecin në mënyrë rutinore, shtimi i lëngut zakonisht ndihmon.

- Kur mbushni gotën, filloni me fruta ose perime të freskëta, pastaj perime me gjethe ose barëra. Pastaj shtoni lëngje ose kos, pastaj fara, pluhur ose gjalpë arrash. Së fundi, shtoni akull ose përbërës të ngrirë.
- Nëse përdorni Power Nutri Bowl, rrotulloni counterclockwise Power Paddle vazhdimisht gjatë procesit të përzierjes për të qarkulluar përbërësit.

## **Njësia lëviz në countertop ndërsa**

- Sigurohuni që këmbët e kupës së thithjes të jenë të pastra dhe të thata. Vendoseni bazën motorike në një sipërfaqe të lëmuar, të pastër dhe të sheshtë. Mos e vendosni bazën motorike në një sipërfaqe të ashpër ose të pabarabartë pasi këmbët e kupës së thithjes nuk do të përmbahen siç duhet.

## **Programi nuk do të funksionojë**

- Ju mund të jeni duke u përpjekur të përdorni një program që nuk është projektuar për kontejnerin që keni instaluar. Programet do të ndriqohen, duke treguar se cilat programe janë në dispozicion për çdo kontejner.

## **Ushqimi nuk është prerë në mënyrë të barabartë**

- Për rezultatet më të mira të prerjes, preni copat e përbërësve në madhësi të barabartë dhe mos e teproni me tiganin. Hidhni një sy Udhëzuesit të Fillimit të Shpejtë ose Udhëzuesit të Frymëzimit për udhëzimet e përgatitjes së ushqimit.

## **Ju nuk mund të hiqni Power Paddle nga Power Nutri Bowl**

- Power Paddle në Power Nutri Bowl nuk mund të hiqet. Për udhëzimet e pastrimit, Shih seksionin e Kujdesit dhe Mirëmbajtjes.

## **Ju mund të zgjidhni shpejtësinë 10 në modalitetin manual vetëm kur përdorni Power Nutri Bowl ose Cup**

- Vetëm shpejtësia 10 është në dispozicion kur përdorni Power Nutri Bowl ose Cup. Të 10 shpejtësitë janë në dispozicion kur përdorin një shtambë dhe tehe të përbërë.

**E RËNDËSISHME:** Përdorni vetëm shpejtësinë 1 ose 2 kur përdorni palosjen e brumit.



## This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

# REGJISTRIMI I PRODUKTIT

## DY (2) GARANCI E KUFIZUAR VJETORE

Kur blini një produkt në Evropë si konsumator, përfitonit të drejta ligjore që lidhen me cilësinë e produktit ("të drejtat tuaja ligjore"). Ju mund t'i zbatoni këto të drejta ligjore kundër tregtarit tuaj. Megjithatë, në Ninja ne jemi aq të sigurt në cilësinë e produkteve tona ("Produktet") që ne ju japim një garanci dy-vjeçare të prodhuesit. Kjo garanci vlen vetëm për produktin nëse është blerë në një gjendje të re dhe të papërdorur. Këto kushte zbatohen vetëm për garancitë tona – të drejtat tuaja statutores si blerës nuk janë ndryshuar.

Vini re se garancia 2-vjeçare është në dispozicion në të gjitha vendet e BE-së.

Termat më poshtë përshkruajnë parakushtet dhe fushëveprimin e garancive tona të lëshuara nga SharkNinja Germany GmbH, c/o Regus Management GmbH, Excellent Business Center 10. + 11/ Stock, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main (Gjermani) ("ne", "tonë" ose "ne"). Ato nuk ndikojnë në të drejtat ose detyrimet tuaja ligjore si shitës me pakicë dhe kontratat tëndë me ta. E njëjta gjë vlen edhe nëse e keni blerë produktin direkt nga Ninja.

### **Garancitë Ninja®**

Pajisjet e kuzhinës janë një investim i rëndësishëm. Makina jote e re

Ajo duhet të punojë siç duhet për sa më gjatë që të jetë e mundur. Garancia që vjen me të është një konsideratë e rëndësishme – dhe ajo pasqyron se sa besim ka prodhuesi në produktin e tyre dhe cilësinë e prodhimit.

Ju mund të gjeni mbështetje online në [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

### **Si ta regjistroj garancinë time?**

Ju mund të regjistroni garancinë tuaj online brenda 28 ditëve të blerjes. Për të kursyer kohë, ju do të keni nevojë për informacionin e mëposhtëm në lidhje me makinën tuaj:

- Modeli nr.
- Numri serial (vetëm nëse është i disponueshëm)
- Data e blerjes së produktit (fatura ose shënimi i dorëzimit) Për

t'u regjistruar online, ju lutemi vizitoni [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu)

### **RËNDËSISHME**

- Garancia mbulon produktin tuaj për 2 vjet duke filluar nga dita e blerjes.
- Ju lutem mbani konfirmimin në çdo kohë. Nëse keni nevojë të përdorni garancinë tuaj, ne do të kemi nevojë për konfirmim për të konfirmuar se informacioni që na është dhënë është i saktë. Dështimi për të prodhuar një certifikatë të vlefshme do të anulojë garancinë tuaj.

### **Cilat janë përfitimet e regjistrimit të garancisë sime?**

Kur regjistroni garancinë tuaj, ju mund të zgjidhni të merrni buletin tonë i cili përmban këshilla, këshilla dhe konkurse. Dëgjoni lajmet më të fundit rreth teknologjisë së re Ninja dhe nisjeve. Nëse regjistroni garancinë tuaj online, do të merrni konfirmimin e menjëhershëm se keni marrë detajet tuaja.

Për detaje mbi politikën tonë të privatësisë, ju lutem vizitoni [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu)

### **Sa kohë janë të garantuara produktet tona?**

Besimi ynë në dizajnin tonë dhe kontrollin e cilësisë do të thotë se produkti juaj është i garantuar për dy vjet.

## REGJISTRIMI I PRODUKTIT

### Çfarë mbulohet nga garancia?

Riparimi ose zëvendësimi (sipas dëshirës së Ninja) të produktit tuaj, duke përfshirë të gjitha pjesët dhe punën në rast të ndonjë defekti në dizajn, materiale dhe punë (duke përfshirë kostot e transportit detar dhe të transportit detar). Garancia jonë është përveç të drejtave tuaja statutores si konsumator.

### Çfarë nuk mbulohet nga garancia?

- Veshje normale.
- Dëmtime aksidentale, gabime të shkaktuara nga përdorimi ose kujdesi neglizhent, abuzimi, neglizhenca, trajtimi jokonsekuent i pajisjeve të kuzhinës që nuk përputhen me Manualin Ninja të Udhëzimit të siguruar me makinën tuaj.®
- Përdorni pajisje kuzhine për çdo gjë tjetër përveç nevojave normale të shtëpisë.
- Përdorimi i pjesëve që nuk janë të instaluar ose të instaluar në përputhje me udhëzimet për përdorim.
- Përdorni aksesore që nuk janë përbërës origjinalë ninja®.
- Instalim i pasaktë (përveç kur instalohet nga Ninja®).
- Riparimet apo ndryshimet e bëra nga palë të tjera përveç Ninja apo agjentëve të tij, përveç nëse mund të tregoni se riparimet apo ndryshimet e bëra nga të tjerët nuk janë të lidhura me defektin ndaj të cilit zbatoni garancinë.

### Çfarë ndodh kur garancia ime skadon?

Ninja nuk projektonte produkte për të zgjatur për një kohë të kufizuar. Ne vlerësojmë se mund të ketë një dëshirë për klientët tanë që të duan që pajisjet e tyre të kuzhinës të riparohen pasi garancia të ketë kaluar. Ju do të gjeni më shumë mbështetje në [ninjakitchen.eu](http://ninjakitchen.eu).

### Ku mund të blej pjesë dhe aksesore të vërtetë ninja?

Pjesët dhe aksesoret e këmbimit ninja janë zhvilluar nga të njëjtët inxhinierë që zhvilluan pajisjen tuaj të kuzhinës Ninja. Në [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu) ju mund të gjeni një gamë të plotë të pjesëve rezervë Ninja, pjesë këmbimi, dhe pajisje për të gjitha makinat Ninja. Mbani parasysh se përdorimi i pjesëve zëvendësuese jo-ninja mund të anulojë garancinë e prodhuesit tuaj. Megjithatë, të drejtat tuaja ligjore nuk kanë ndryshuar.



## DANSK

Illustrationerne kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, hvorfor specifikationerne i denne brugsanvisning kan blive ændret uden varsel.

AUTO-IQ, FOODI og NINJA er registrerede varemærker tilhørende SharkNinja Operating LLC.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. TRYKT I KINA

## DEUTSCH

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor.

AUTO-IQ, FOODI und NINJA sind eingetragene Marken von SharkNinja Operating LLC.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. GEDRUCKT IN CHINA

## ENGLISH

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice. AUTO-IQ, FOODI and NINJA are registered trademarks of SharkNinja Operating LLC. © 2022 SharkNinja Operating LLC. PRINTED IN CHINA

## ESPAÑOL

Las ilustraciones pueden variar con respecto al producto. Nos esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos, por lo tanto, las especificaciones incluidas en la presente guía están sujetas a cambio sin aviso previo.

AUTO-IQ, FOODI y NINJA son marcas comerciales registradas de SharkNinja Operating LLC.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. IMPRESO EN CHINA

## FRANÇAIS

Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous nous efforçons d'améliorer constamment nos produits, par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis.

AUTO-IQ, FOODI et NINJA sont des marques déposées de SharkNinja Operating LLC.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. IMPRIMÉ EN CHINE

## ITALIANO

Il prodotto illustrato può essere diverso dal prodotto effettivo. Ci impegniamo costantemente a migliorare i nostri prodotti, pertanto le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

AUTO-IQ, FOODI e NINJA sono marchi registrati di SharkNinja Operating LLC.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. STAMPATO IN CINA

**SharkNinja Germany GmbH, c/o Regus Management GmbH, Excellent Business Center 10. +11. Stock, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main, Germany**  
**ninjakitchen.eu**

CB350EU IB MP 220118 Mv1

## NEDERLANDS

De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Wij streven er constant naar om onze producten te verbeteren, daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

AUTO-IQ, FOODI en NINJA zijn geregistreerd handelsmerken van SharkNinja Operating LLC.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. GEDRUKT IN

CHINA

## NORSK

Illustrasjonene kan avvike fra det faktiske produktet. Vi streber kontinuerlig etter å forbedre produktene våre, derfor kan spesifikasjonene i dette dokumentet bli endret uten varsel.

AUTO-IQ, FOODI og NINJA er registrert varemærker som tilhører SharkNinja Operating LLC.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. TRYKKET I KINA

## PORTUGUÊS

As ilustrações podem diferir do produto real. Melhoramos continuamente os nossos produtos, assim, as especificações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

AUTO-IQ, FOODI e NINJA são marcas registradas da Shark Ninja Operating LLC.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. IMPRESSO NA CHINA

## SUOMI

Kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin varsinaisen tuote. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme. Siksi tässä annetut tiedot voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

AUTO-IQ, FOODI ja NINJA on SharkNinja Operating LLC:n rekisteröity tavaramerkki.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. PAINETTU KIINASSA

## SVENSKA

Illustrationerna kan avvika från den verkliga produkten.

Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter och därför kan specifikationerna i detta dokument ändras utan föregående meddelande. AUTO-IQ, FOODI och NINJA är ett registrerat varumärke som tillhör SharkNinja Operating LLC.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. TRYCKT I KINA

**SharkNinja Europe Limited, 3150 Century Way, Thorpe Park, Leeds, LS15 8ZB, UK**  
**ninjakitchen.eu**

## ГАРАНТЕН ЛИСТ/ FLETË GARANCONI

Податоци за крајниот корисник/ Të dhënat e përdoruesit fundor:

Име и презиме (име на фирма)/Emri dhe mbiemri (emri i kompanisë) \_\_\_\_\_

Адреса/ Adresë: \_\_\_\_\_

Потпис на корисникот/ Nënshkrimi i përdoruesit: \_\_\_\_\_ број на л.к/Numri i ID-së \_\_\_\_\_

Број на фискалната сметка (фактура)/ Numri i llogarisë fiskale (faturë) \_\_\_\_\_

Во/ Në \_\_\_\_\_, Дата/Data: \_\_\_\_\_

M.P

Потпис/ Nënshkrimi \_\_\_\_\_

Податоци за продавачот:

Име и презиме (име на фирма): \_\_\_\_\_

Адреса/ Adresë \_\_\_\_\_

Потпис на корисникот/ Nënshkrimi i përdoruesit: \_\_\_\_\_ број на л.к/Numri i ID-së \_\_\_\_\_

Број на фискалната сметка (фактура)/ Numri i llogarisë fiskale (faturë) \_\_\_\_\_

Во/ Në \_\_\_\_\_, Дата/Data: \_\_\_\_\_

M.P

Потпис/ Nënshkrimi \_\_\_\_\_



**Задолжително запознајте се со гарантните услови на следните страни од овој документ/ Sigurohuni që të njiheni me kushtet e garancisë në faqet vijuese të këtij dokumenti**

Уредите се тестирали и атестирали согласно Правилникот за атестирање на производите кои предизвикуваат радио-фреквенциски пречки/ Pajisjet janë testuar dhe certifikuar në përputhje me rregulloret për certifikimin e produkteve që shkaktojnë interferenca në radiofrekuencë

Спецификација на испорачаните производи/Specifikimi i produkteve të dorëzuara

Сервисен Купон бр 1 (Купонот се пополнува само во случај на поединечна рекламација/ Купони i Servisimit Nr.2 (Купони plotshohet vetëm në rast reklamacionit individual))

|                                                                          |                |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| Име/Emri:                                                                | Сер.бр/Nr.ser: | Дата на Прием/ Data e pranim:          |
| Опис на сервисна интервенција:<br>Përshkrimi i ndërhyrjes së servisimit: |                | Дата на Сервисирање Data e servisimit: |
|                                                                          |                | Дата на испорака/ Data e dorëzimit:    |
|                                                                          |                | Сервисер/Servicei:                     |

Сервисен Купон бр 2 (Купонот се пополнува само во случај на поединечна рекламација/ Купони i Servisimit Nr.2 (Купони plotshohet vetëm në rast reklamacionit individual))

|                                                                          |                |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| Име/Emri:                                                                | Сер.бр/Nr.ser: | Дата на Прием/ Data e pranim:          |
| Опис на сервисна интервенција:<br>Përshkrimi i ndërhyrjes së servisimit: |                | Дата на Сервисирање Data e servisimit: |
|                                                                          |                | Дата на испорака/ Data e dorëzimit:    |
|                                                                          |                | Сервисер/Servicei:                     |

Сервисен Купон бр (Купонот се пополнува само во случај на поединечна рекламација/ Купони i Servisimit Nr.2 (Купони plotshohet vetëm në rast reklamacionit individual))

|                                                                          |                |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| Име/Emri:                                                                | Сер.бр/Nr.ser: | Дата на Прием/Data:                       |
| Опис на сервисна интервенција:<br>Përshkrimi i ndërhyrjes së servisimit: |                | Дата на Сервисирање:<br>Data e servisimit |
|                                                                          |                | Дата на испорака:<br>Data e dorëzimit     |
|                                                                          |                | Сервисер/Servicei:                        |

Изјава

Потрошувачот има законски права кои произлегуваат од националното законодавство со кои се регулира продажбата на производите и правата не се загрозени со гаранцијата. Трошоците за отстранување на дефектите паѓаат на товар на давателот на гаранцијата.

## Гарантија изјава на продавачот

Гарантијот рок за производот е наведен на страна 4 од гарантијот лист.

Продавачот гарантира дека производот исправно ќе функционира во склад со наведените технички податоци и особини, ако купувачот стриктно се придржува кон упатството за ракување со уредот.

-Продавачот гарантира дека во текот на целиот гарантен рок обезбедува:отстранување на евентуални дефекти, технички недостатоци и оригинални резервни делови, на наш трошок, доколку до неисправноста на производот е настаната на начин предвиден во упатството за користење на производот.

-Не гарантира и не сноси одговорност за софтвер (Оперативен систем, дополнително инсталирани програми и податоци кои се на Купувачот)

-Со добивање на овој гарантен лист, се смета дека крајниот купувач е запознат и согласен со се што пишува во него

-За сите спорови врсани за оваа гаранција надлежен ќе биде судот во Скопје

-Доколку поправката на рекламацијата уред трае подолго од 15 (петнаесет) работни денови, гаранцијата се продолжува за онолку денови колку што траела поправката на уредот.Продолжувањето на гарантијот рок се упишува во гарантијот лист од страна на сервисерот.

-Рекламациите се примат исклучиво сервисните објекти на Продавачот или договорените сервисни простории од страна на овластените лица.Адресите се наведени на страна 1 од оваа гаранција.

-Продавачот се обврзува дека во случај на рекламација на функционалноста на уредот во текот на гарантијот период:да го поправи, замени со друг уред кој може да биде нов или еквивалентен на нов или со уред кој има слични карактеристики или со уред предвиден од страна на Произведувачот, на сопствен трошок.

-Доколку не можеме да го отстраниме дефектот или не бидеме во можност да го замениме уредот во рок од 30денови од датумот на приемот на уредот на сервис, а купувачот ќе му биде одобрен износ во висина на цената на производот на денот на враќањето на финансиските средства.

-Заменилите делови, во гарантијот период, преѓаат во сервис на ЦТ компјутери, сопственост на Продавачот.

-Во технолошкиот век на граење на производот 3 години кој трае после истекот на гарантијот период, ќе обезбедиме сервисни услуги и резервни делови

-Услугите на терен и/или одржување, кои не се вработени во цената на производот, се решаваат спрема важечкиот ценоник.

-Гаранцијата на LCD панелите (за TFT мониторите и преносните компјутери) е во согласност со теконата политика на точки на дефект дадена од производителот и не се применува надвор д таквите норми.

## Оберски на купувачот

Купувачот е должен:

1. да при привземане на уредот воочи негова некомплетност или физичка оштетеност, бидејќи дополнителни рекламации од тој тип нема да важат.

2.задолжително да се придржува на упатството за употреба на уредот

3.да обезбеди амбиентални услови кои се наведени во документацијата на уредот и да обезбеди уредот да биде заштитен од наков и да е тип на зрачење

4.да обезбеди стабилен извор на електрично напојување

5.пред првата употреба да се запознае со условите за работа на уредот, условите на оваа гаранција како и со техничката документација

6.во случај на рекламација на уредот задолжително да приложи фискална сметка (фактура)и оригинален заверен гаранциски лист. Сите наведени мораат да бидат уреднопополнети и заверени.

7.Доколку не сме во можност да го поправаме уредот или замениме со нов, еквивалентно на нов или со производ предвиден од страна на производителот, се доставува комплетната оригинална амбалажа и се се одбие од износот наменет за рефундирање на корисникот. Во случај на замена на уредот, ќе се задржат компонентите што фалат од комплетот на новиот уред.

## Гаранцијата не важи поради:

-неадекватна инсталација или нестручно користење или неадекватно одржување

-механичко, хемиско или било какво друго оштетување во транспорт, при распакување или користење на уредот

-варијација во напонот на електричната мрежа, удари од гром и пропратни појави

-виша сила или елементарни непогоди

-користење на софтвер, медиуми за репродукција(било оптички или магнетни), уреди за поврзување, други приклучни уреди, делови или потрошен материјал кој не се производ или авторизирани од страна на производителот

-не авторизирани преправи и поправки и последици настанати од тоа

-надворешно влијание:калта, вода, топло, вибрација, прашина, екстремни услови а наворешната средина и сл.

-за делови кои при употреба се трошат:тонери, кертриџи, глава на инк-џет принтери, ваљаница повлекување, механизми за транспорт на хартија

-за делови кои при употреба се трошат: гуми на врета подложници на механички оштетувања,ножови,дески и сл.

## Губење на гаранција

-Доколку утврдиме дека (Сервис на Контрејд Дистрибуција ДООЕЛ) дека на рекламираните уреди е вршено неовластена сервисна интервенција

-нестручно и несвесно користење на производот

-не придржување на условите дефинирани во поглавјето оберски на купувачот, точки:2,3,4,5 и 6,

## Deklarata e garancisë së shitesit

- Periudha e garancisë për produktin është e specifikuar në faqen 4 të kartës së garancisë.

Shitesit garanton që produkti do të funksionojë në mënyrë korrekte në përputhje me të dhënat teknike dhe vetitë e specifikuara, nëse blerësi respekton rreptësisht udhëzimet për funksionimin e pajisjes.

Shitesit garanton se gjatë gjithë periudhës së garancisë siguron: heqjen e defekteve të mundshme, të mangësive teknike dhe pjesëve rezervë origjinale, me shpenzimet тона, nëse defekti i produktit është shkaktuar në mënyrën e parashikuar në udhëzimet për përdorimin e produktit.

- Nuk garanton dhe nuk mban përgjegjësi për softuerin (Sistemi operativ, programet e instaluara shtesë dhe të dhënat që i përkasin blerësit)

- Me marrjen e kësaj karte garancie, konsiderohet se blerësi përfundimtar është i njohur dhe pajtohet me gjithçka që shkruhet në të.

- Për të gjitha kontestet lidhur me këtë garanci do të jetë kompetente gjykata në Shkup

- Nëse riparimi i pajisjes së reklamuar zgjat më shumë se 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pune, garancia zgjatet për atë ditë sa ka zgjatur riparimi i pajisjes.Zgjatja e periudhës së garancisë shënohet në fletën e garancisë nga tekniku i shërbimit. .

- Ankesat pranohen ekskluzivisht në ambientet e shërbimit të shitesit ose në ambientet e shërbimit të dakorduara nga personat e autorizuar Adresat janë të listuara në faqen 1 të kesaj garancie.

- Shitesit merr përsipër që në rast anekse për funksionalitetin e pajisjes gjatë periudhës së garancisë: ta riparojë atë, ta zëvendësojë me një pajisje tjetër që mund të jetë e re ose ekuivalente me një të re ose me një pajisje që ka karakteristika të ngjashme ose me një pajisje të siguruar nga prodhuesi, me shpenzimet e tij.

- Nëse nuk mund ta rregullojmë defektin ose nuk jemi në gjendje ta zëvendësojmë pajisjen brenda 30 ditëve nga data e marrjes së pajisjes për shërbim, dhe blerësit do t'i jepet një shumë e barabartë me çmimin e produktit në ditën e rimbursim .

- Pjesët e ndërruara, gjatë periudhës së garancisë, kalojnë në shërbimin e CT Computers, në pronësi të Shitesit.

Gjatë jetës teknologjike të produktit për 3 vjet, e cila zgjat pas skadimit të periudhës së garancisë, ne do të ofrojmë shërbime shërbimi dhe pjesë këmbimi

- Shërbimet në terren dhe/ose të mirëmbajtjes, të cilat nuk përfshihen në çmimin e produktit, shlyhen sipas listës së çmimeve të vlefshme.

- Garancia e panelit LCD (për monitorët TFT dhe kompjuterët notebook) është në përputhje me politiken aktuale të pikësis së dështimit të ofruar nga prodhuesi dhe nuk zbatohet jashtë normave të tilla.

Detyrimet e blerësit

Blerësi është i detyruar të:

1. në momentin e marrjes së pajisjes, vëreni mosplotësimin e saj ose dëmtimin fizik, sepse ankesat shtesë të atij lloji nuk do të jenë të vlefshme.
2. është e detyrueshme respektimi i udhëzimeve për përdorimin e pajisjes
3. të sigurojë kushtet mjedisore që janë të përcaktuara në dokumentacionin e pajisjes dhe të sigurojë që pajisja të jetë e mbrojtur nga çdo lloj rrezatimi
4. për të siguruar një burim të qëndrueshëm të energjisë elektrike
5. Përpara përdorimit të parë, njihuni me kushtet e funksionimit të pajisjes, kushtet e kësaj garancie si dhe me dokumentacionin teknik.
6. Në rast pretendimi për pajisjen, është e detyrueshme të dorëzoni një llogari fiskale (faturë) dhe një kartë garancie origjinale të certifikuar. Të gjitha të listuara duhet të plotësohen dhe certifikohen siç duhet
7. Nëse nuk jemi në gjendje të riparojmë pajisjen ose ta zëvendësojmë atë me një të re, ekuivalente me një të re ose me një produkt të ofruar nga prodhuesi, paketimi i plotë origjinal do të dorëzohet dhe do të zbritet nga shuma e destinuar për rimbursim përdorues. Në rastin e zëvendësimit të pajisjes, komponentët që mungojnë nga kompleti i ri i pajisjes do të mbahen

Garancia nuk është e vlefshme për shkak të:

- instalim joadekuat ose përdorim joprofesional ose mirëmbajtje joadekuatë
- dëmtime mekanike, kimike ose ndonjë dëm tjetër gjatë transportit, gjatë shpaktimit ose përdorimit të pajisjes
- ndryshimi i tensionit të rrjetit elektrik, rrufeja dhe dukuritë shoqeruese.
- Forca madhore ose fatkeqësitë natyrore
- përdorimi i softuerit, mediave të luajtjes (qoftë optike ose magnetike), pajisjeve lidhëse, pajisjeve të tjera lidhëse, pjesëve ose materialeve harxhuese që nuk janë produkt ose të autorizuar nga prodhuesi
- modifikimet dhe riparimet e paautorizuara dhe pasojat që rrjedhin prej tyre
- ndikimi i jashtëm: lagështia, uji, nxehtësia, dridhjet, pluhuri, kushtet ekstreme dhe mjedisi i jashtëm, etj.
- për pjesët që konsumohen gjatë përdorimit: tonerët, fisekët, këpën e printerit me bojë, tërheqës me rul, mekanizmat e transportit të letërës
- për pjesët që konsumohen gjatë përdorimit: gomat e deryeve që i nënshtrohen dëmtimeve mekanike, thika, pendët, etj.

Humbja e garancisë

- Nëse konstatohet se (Kontrejt Distribucija DOOEL Service) është kryer ndërhyrje e paautorizuar e shërbimit në pajisjet e reklamuara.
- përdorimi joprofesional dhe i pakujdesshëm i produktit
- mosrespektimi i kushteve të përcaktuara në kapitullin e detyrimeve të blerësit, pikat: 2, 3, 4, 5 dhe 6,

Спецификација на испорачаните производи/ Специfikimi i produkteve të dorëzuara

Производ:

Сериски број:

Во случај корисникот на уредот да користи не оригинален или поправан полица за половење на истиот, не се признава гаранцијата на целиот уред./ Не  
rast se përdorues i pajisjes përdor një kartikues jo original ose të riparuar për ta ngarkuar atë, garancia e të gjithë pajisjes nuk njihet.

- \*Garanciја на Tesla TV 36 месеци/ Garanci për bateri dhe përshtatës për Tesla TV, 36 muaj
- \*Garanciја на Toshiba TV 24 месеци/ Garanci për bateri dhe përshtatës për Toshiba TV, 24 muaj
- \*Garanciја на TCL TV 24 месеци/ Garanci për bateri dhe përshtatës për TCL TV, 24 muaj
- \*Garanciја на батерија за Лаптоп ACER-12 месеци/ Garancia e baterisë për Laptop ACER - 12 muaj
- \*Garanciја на адаптер за Лаптоп ACER-12 месеци/ Garancia e përshtatës për Laptop ACER - 12 muaj
- \*Garanciја на Tesla фрижидери, шпорети, машини за пеење, машини за сусене, машини за садови и вградин апарати 60 месеци/ Garanci për frigoriferët Tesla, soba, lavatrice, tharëse, pjatolarëse dhe pajisje të integruara 60 muaj
- \*Garanciја на Tesla aspiratori 24 месеци/ Garanci për aspiratorët TESLA për 24 muaj
- \*Garanciја на Tesla микробранови печки и мали куќин апарати 12 месеци/ Garanci për furrat me mikrovallë Tesla dhe pajisjet e vogla shtëpiake për 12 muaj
- \*Garanciја на Xiaomi монитори за температура и влажност 3 месеци / Garanci për monitorët Xiaomi për 3 muaj
- \*Garanciја на Xiaomi мауси 6 месеци/ Garancia e mausit Xiaomi 6 muaj
- \*Garanciја на Xiaomi PowerBank 6 месеци / Garanci për PowerBank Xiaomi për 6 muaj
- \*Garanciја на Xiaomi слушалки 6 месеци / Garanci për kufje Xiaomi për 6 muaj
- \*Garanciја на Xiaomi диспензери 6 месеци / Garanci për dispenzuesve Xiaomi për 6 muaj
- \*Garanciја на Xiaomi зучиници 6 месеци / Garanci për folësit Xiaomi për 6 muaj
- \*Garanciја на Xiaomi адаптер 6 месеци / Garanci për përshtatës Xiaomi për 6 muaj
- \*Garanciја на Xiaomi батери за скутер 6 месеци/ Garancia e bateri skuteri Xiaomi 6 muaj
- \*Garanciја на Xiaomi скутер,рутер, брич, алат, фен за коса,правосмукалка,TV Box, четка за заби,проектор,Humidifier,чајник,сензор,вага, Mi Camera,гочак, прочитувач на воздух, часовник, Mi bands и грезали 12 месеци / Garanci për skuterin Xiaomi, ruter, brisk, vegla, tharëse flokësh, shërbë me korrent, TV Box, furçë dhëmbësh, projektor, lagështues, kazan, sensor, peshore, Mi Kamera, rrotë, pastrues ajri, orë, shirita Mi dhe ngrohës 12 muaj.
- \*Garanciја на Xiaomi таблети и мобилни телефони 24 месеци / Garanci për tabletët dhe celularët Xiaomi për 24 muaj
- \*Garanciја на Segway тротинети 24 месеци/ Garanci për skuterët Segway 24 muaj
- \*Garanciја на SharkNinja производи 24 месеци/ Garancia e produkteve Shark për 24 muaj

Гаранција за ACER/PackardBell Преносен Компјутер/ Garancia e laptopit ACER/PackardBell

Физично лице  
24 месеци/ Personi fizik  
24 muaj

Правно лице  
12 месеци/ Person juridik  
12 muaj